

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 221

16 септември 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2710. Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок-дотации за основното образование по општини за 2021 година.....	4	2715. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	6
2711. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување, КО Горно Соње, Општина Сопиште.....	4	2716. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – мермер по Јавен повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина 2/2019.....	6
2712. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ГЗ-сервиси (сервис за авиони) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	5	2717. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	7
2713. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со придружни содржини КО Горно и Долно Оризари, Општина Шуто Оризари.....	5	2718. Одлука за продажба на движна ствар.....	7
2714. Одлука за продажба на движни ствари.....	5	2719. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	7
		2720. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување, КО Добри Дол, Општина Сопиште....	11

	Стр.		Стр.
2721. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2020 година.....	11	2731. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за спречување на корупција.....	15
2722. Одлука за продажба на движни ствари.....	11	2732. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.....	18
2723. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г3-сервиси КО Желино, Општина Желино.....	12	2733. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	19
2724. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супрасструктура (бензинска пумпна станица) КО Стајковци вон град, Општина Гази Баба.....	12	2734. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација.....	21
2725. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на електроцентрали од обновливи извори КО Амзабегово и КО Амзабегово вон град, Општина Свети Николе.....	13	2735. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда	21
2726. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	13	2736. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за управување со одземен имот.....	22
2727. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена е, Е2 - електроцентрали од обновливи извори на енергија КО Манастирец, Општина Македонски Брод.....	14	2737. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управата за финансиска полиција.....	23
2728. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација со пречистителна станица КО Алданци, Општина Крушево.....	14	2738. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Управата за финансиско разузнавање.....	24
2729. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Желино, Општина Желино.....	15	2739. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Царинската управа.....	24
2730. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Врховниот суд на Република Северна Македонија.....	15	2740. Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната.....	25
		2741. Одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр. 09-1419/1 од 20.12.2017 година и бр. 09-895/1 од 12.6.2019 година склучен со Друштвото за производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, како закупопримач.....	25
		2742. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје.....	25
		2743. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Пробиштип.....	25
		2744. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	26
		2745. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Штип.....	26

	Стр.		Стр.
2746. Одлука за одобрување на Годишната сметка за работењето на Железници на Република Северна Македонија транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година.....	26	2759. Програма за изменување на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2020 година.....	34
2747. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година.....	26	2760. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година.....	34
2748. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на Железници на Република Северна Македонија транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година.....	27	2761. Правилник за техничките спецификации за деактивирање на огнено оружје, формата и содржината на образецот за означување на деактивираниот оружје и формата и содржината на образецот на потврдата за деактивирање на огнено оружје (*).....	36
2749. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и Ургентен центар - Скопје.....	27	2762. Правилник за мерила и методи за квалитативна и квантитативна проценка на тутунот.....	47
2750. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....	28	2763. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.....	59
2751. Одлука за задолжување на Град Скопје со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје.....	30	2764. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.....	59
2752. Одлука за продажба на движни ствари.....	30	2765. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.....	60
2753. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	30	2766. Правилник за поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите во однос на образованието и работното искуство за спроведување на пробна работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.....	64
2754. Одлука за формирање на Комитет за земјоделство, безбедност на храна, ветеринарство и фитосанитарна политика.....	31	2767. Правилник за Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата, составот на Испитната комисија и начинот на спроведување на проверката.....	64
2755. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	31	2768. Правилник за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.....	71
2756. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Горно Соње, Општина Сопиште.....	32	Огласен дел	1-92
2757. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А1 - станбени куќи КО Сопиште - вон г.р., Општина Сопиште.....	32		
2758. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи (триделковци) КО Сопиште - вон градежен, Општина Сопиште.....	32		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2710.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК - ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок - дотации за основното образование по општини за 2021 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во раздел 16001, Програма А - Децентрализација, Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, број на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи механизам на прегови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$\text{БДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг} + \text{Уп} \times \text{Кп} + \text{Упп} \times \text{Кпп})$$

БДОо - Блок дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

ПУо - Пондерираны ученици во општина

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км2 - (0.6)

од 20 до 50 жители на км2 - (0.4)

од 50 до 70 жители на км2 - (0.2)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерство за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр. 44-6983/1

14 септември 2020 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Северна Македонија,

Зоран Заев, с.р.

2711.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, КО ГОРНО СОЊЕ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4- временно сместување КО Горно Соње, Општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
697	Горно Соње	Горна Вода	нива	5
698	Горно Соње	Горна Вода	нива	5
702	Горно Соње	Горна Вода	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				2934,41м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-640/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2712.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА ГЗ-СЕРВИСИ (СЕРВИС ЗА АВИОНИ) КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ГЗ-сервиси (сервис за авиони) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
2497/1	Глуво Бразда	Чар	нива	4
2497/2	Глуво Бразда	Чар	нива	4
2496/1	Глуво Бразда	Чар	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7053м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-641/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2713.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИН СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КО ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со придружни содржини КО Горно и Долно Оризари, Општина Шuto Оризари.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
994/2	Горно и Долно Оризари	Железница	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3598 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-650/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2714.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Министерството за финансии и тоа:

Р.б	Марка на возило	Тип	Регистрација	Година на производство	Број на шифра	Сила на мотор	Места за седиња	Боја на каросерија	Проценета вредност
1	Seat	Илија	ST-409-OS	2001	VSSZZZ4KZ 172539	44	5	Темно сиво/99	18.400,00
2	Фолксваген	Пассат	SK-2158-AE	1999	WWWZZZ38ZYE250412	110	5	Црвен/20	40.770,00
3	Фолкс	Порто	ST-367-RD	1997	ZFA1760000007304	40	5	Црвен/74	17.890,00
4	Шкода	Фелија	ST-209-ME	1996	TMBEEA614-T0240272	43	5	Темно зелено /36	21.350,00
Вкупно:									98.410,00

Член 2

Продажбата на движни ствари од членот 1 на оваа одлука ќе се врши заедно по пат на електронско јавно наддавање преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ / EL V-236/19 од 11.11.2019 година, во која е проценета вкупна вредност на движните ствари на износ од 98.410,00 денари, која претставува почетна цена за електронско јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет - страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-740/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2715.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Тони Милев с. Врсаково Штип, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 97141 м² кое се наоѓа на КП бр.557/1 - дел, место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 21714 м² запишана во Имотен лист

бр.355 за КО Врсаково, КП бр.791/4 - дел, место викано Крива Нива, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 50000 м² запишана во Имотен лист бр.354 за КО Врсаково, КП бр.552/1, место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 5108 м² запишана во Имотен лист бр.309 за КО Врсаково, КП бр.552/2, место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 3546 м² запишана во Имотен лист бр.309 за КО Врсаково, КП бр.553/1, место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4808 м² запишана во Имотен лист бр.309 за КО Врсаково и КП бр.553/4 место викано Калдрма, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 11965 м² запишана во Имотен лист бр.309 за КО Врсаково.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-943/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2716.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 2/2019

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина, на локалитетот „с.Ореовец“ Општина Прилеп, за минерална сировина – мермер, објавен со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина 2/2019 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.222/19).

2. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука се дознаени околности, кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1029/1
9 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2717.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги ЗИК БРЕГАЛНИЦА ДОО Винаца, кое се наоѓа на КП бр.3992, место викано Убаво Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 36220 м2 запишана во Имотен лист бр. 10 за КО Винаца.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1542/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2718.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на патничко моторно возило OPEL Astra tng, со регистарски број SK4598AB, број на шасија WOLPD6ED3C1008317, број на мотор 20RR2902, боја металик сина, сила на мотор 1598 cm³, 85kW, произведено 2011 година, сопственост на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување со вкупната проценета вредност на возилото 1.829 евра во денарска противвредност, односно 112.465 денари која претставува почетна цена за електронско јавно наддавање.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Извештајот за процена бр. 159 од 11.6.2020 година изготвен од страна на Друштво за производство, промет и услуги АБЦ – Бротхер ДООЕЛ, овластен проценител м-р. Бранко Чурилов, која претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет - страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2543/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2719.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделското земјиште под долгогодишен насад со непосредна спогодба со Друштво за производство и дистрибуција на вино МОВИНО ДОО Скопје, со седиште на ул.Орце Николов бр.186/1-28, Скопје, со вкупна површина од 114ха67ар53м² кое се наоѓа на земјоделско земјиште со следните катастарски индикации:

Ред. бр	Кат. Општина	Место Викано	И. Л. бр.	К. П. бр	Кат. Култура	Кат. Класа	Површина м ²
1	Росоман	Колец	94	12/2	нива	5	1483
2	Росоман	Колец	94	18/2	нива	4	888
3	Росоман	Колец	94	19/2	нива	4	2972
4	Росоман	Колец	94	Дел 20/1	нива	3	12333
5	Росоман	Колец	94	Дел 21/1	нива	4	730
6	Росоман	Колец	94	Дел 29	нива	3	4322
7	Росоман	Колец	94	Дел 30	нива	4	3885
8	Росоман	Колец	94	Дел 31	нива	4	2859
9	Росоман	Колец	94	Дел 32	нива	4	2449
10	Росоман	Колец	94	Дел 34	нива	4	1397
11	Росоман	Грачанско	94	Дел 35	нива	4	242
12	Росоман	Грамади	94	Дел 36	нива	4	172
13	Росоман	Колец	94	Дел 37	нива	4	489
14	Росоман	Грачанско	94	Дел 39	нива	4	3314
15	Росоман	Грачанско	94	40	нива	4	3310
16	Росоман	Грачанско	94	Дел 41	нива	4	2954
17	Росоман	Грачанско	94	42	нива	4	7028
18	Росоман	Грачанско	94	Дел 43	нива	4	716
19	Росоман	Грачанско	94	Дел 44	нива	4	616
20	Росоман	Колец	94	Дел 45	нива	4	477
21	Росоман	Грачанско	94	Дел 46	нива	4	256
22	Росоман	Грачанско	94	47	лозја	1	6169
23	Росоман	Грачанско	94	48	нива	4	1924
24	Росоман	Грачанско	94	49	нива	4	1011
25	Росоман	Грачанско	94	50	нива	4	1135
26	Росоман	Грачанско	94	51	нива	4	1799
27	Росоман	Грачанско	94	52	нива	4	2144
28	Росоман	Грачанско	94	53	нива	4	9922
29	Росоман	Грачанско	94	Дел 54	нива	4	9943
30	Росоман	Грачанско	94	Дел 55	нива	4	525
31	Росоман	Грачанско	94	56	нива	4	2896
32	Росоман	Грачанско	94	Дел 57	нива	4	6321
33	Росоман	Грачани	94	Дел 62	нива	4	880
34	Росоман	Грачанско	94	Дел 63	нива	4	921
35	Росоман	Долни Озар	94	Дел 417	нива	5	842
36	Росоман	Долни Озар	94	Дел 422	нива	4	817
37	Росоман	Долни Озар	94	Дел 423	нива	4	994
38	Росоман	Долни Озар	94	Дел 424	нива	4	2058
39	Росоман	Долни Озар	94	Дел 425	нива	3	2885
40	Росоман	Долни Озар	94	Дел 426	нива	3	2761
41	Росоман	Долни Озар	94	Дел 428	нива	3	2206
42	Росоман	Долни Озар	94	429	нива	3	4325
43	Росоман	Долни Озар	94	430	нива	4	3865
44	Росоман	Долни Озар	94	431	нива	4	2197
45	Росоман	Долни Озар	94	432	нива	5	2167
46	Росоман	Долни Озар	94	Дел 433	нива	4	2105
47	Росоман	Долни Озар	94	Дел 435	нива	4	277
48	Росоман	Долни Озар	94	Дел 436	нива	4	6812
49	Росоман	Долни Озар	94	437	нива	4	4155
50	Росоман	Долни Озар	94	438	нива	4	2763
51	Росоман	Долни Озар	94	439	нива	4	2871
52	Росоман	Долни Озар	94	440	нива	4	9183
53	Росоман	Долни Озар	94	441	нива	4	4004
54	Росоман	Долни Озар	94	442	нива	4	4250
55	Росоман	Долни Озар	94	443/1	нива	4	5153
56	Росоман	Долни Озар	94	443/2	нива	4	4586

57	Росоман	Арапица	94	445	нива	4	6296
58	Росоман	Долни Озар	94	446	нива	4	5788
59	Росоман	Долни Озар	94	447	нива	4	5000
60	Росоман	Долни Озар	94	448	нива	5	6613
61	Росоман	Долни Озар	94	449	нива	5	4836
62	Росоман	Долни Озар	94	450	нива	5	4892
63	Росоман	Долни Озар	94	Дел 451	нива	5	6162
64	Росоман	Долни Озар	94	Дел 452	нива	5	915
65	Росоман	Долни Озар	94	Дел 453	нива	5	1481
66	Росоман	Долни Озар	94	454	нива	5	2810
67	Росоман	Долни Озар	94	455	нива	5	1410
68	Росоман	Долни Озар	94	456	нива	5	9645
69	Росоман	Долни Озар	94	457	нива	5	5751
70	Росоман	Долни Озар	94	458	нива	5	2787
71	Росоман	Долни Озар	94	459	нива	5	2846
72	Росоман	Арапица	94	460	нива	4	4712
73	Росоман	Арапица	94	461	нива	4	4191
74	Росоман	Арапица	94	462	нива	4	5701
75	Росоман	Арапица	94	463	нива	4	2630
76	Росоман	Арапица	94	464	нива	4	2846
77	Росоман	Арапица	94	465	нива	4	5230
78	Росоман	Арапица	94	466	нива	4	2332
79	Росоман	Арапица	94	467	нива	4	2208
80	Росоман	Арапица	94	468	нива	4	4959
81	Росоман	Арапица	94	469	нива	4	4820
82	Росоман	Арапица	94	Дел 470	нива	4	8701
83	Росоман	Арапица	94	Дел 470	нива	4	80
84	Росоман	Арапица	94	Дел 471	нива	4	7648
85	Росоман	Арапица	94	Дел 471	нива	4	598
86	Росоман	Арапица	94	Дел 472	нива	4	8797
87	Росоман	Арапица	94	Дел 472	нива	4	864
88	Росоман	Арапица	94	473	нива	4	2144
89	Росоман	Арапица	94	Дел 474	нива	4	1043
90	Росоман	Арапица	94	Дел 474	нива	4	776
91	Росоман	Арапица	94	Дел 475	нива	4	876
92	Росоман	Арапица	94	Дел 475	нива	4	564
93	Росоман	Арапица	94	Дел 476	нива	4	1103
94	Росоман	Арапица	94	Дел 476	нива	4	1731
95	Росоман	Арапица	94	477	нива	4	4287
96	Росоман	Арапица	94	478	нива	4	3243
97	Росоман	Арапица	94	479	нива	4	4095
98	Росоман	Арапица	94	480	нива	4	3954
99	Росоман	Арапица	94	481	нива	4	5660
100	Росоман	Арапица	94	482	нива	4	1690
101	Росоман	Арапица	94	483	нива	4	2437
102	Росоман	Арапица	94	Дел 484	нива	4	2375
103	Росоман	Арапица	94	Дел 484	нива	4	73
104	Росоман	Арапица	94	Дел 485	нива	4	3324
105	Росоман	Арапица	94	Дел 485	нива	4	1366
106	Росоман	Арапица	94	486	нива	4	6568
107	Росоман	Арапица	94	487	нива	4	4418
108	Росоман	Арапица	94	Дел 488	нива	4	4406
109	Росоман	Арапица	94	Дел 488	нива	4	3836
110	Росоман	Арапица	94	Дел 489/1	нива	4	727
111	Росоман	Арапица	94	Дел 489/1	нива	4	5811
112	Росоман	Арапица	94	490	нива	4	5824
113	Росоман	Арапица	94	491	овошт	1	7609
114	Росоман	Арапица	94	492	овошт	1	4044
115	Росоман	Арапица	94	493	овошт	1	3836
116	Росоман	Арапица	94	494	нива	4	7534
117	Росоман	Колеџ	94	496	нива	5	7098
118	Росоман	Колеџ	94	497/1	нива	5	3579
119	Росоман	Колеџ	94	500/1	нива	5	6562
120	Росоман	Колеџ	94	501/1	нива	5	3624
121	Росоман	Колеџ	94	502/2	нива	5	691
122	Росоман	Колеџ	94	503	нива	5	3634
123	Росоман	Грачанско	94	504/1	нива	5	3766
124	Росоман	Колеџ	94	505/2	нива	5	418
125	Росоман	Колеџ	94	506	нива	5	6270
126	Росоман	Арапица	94	507	нива	4	10828
127	Росоман	Арапица	94	508/1	нива	4	5107
128	Росоман	Арапица	94	509/1	нива	4	2270
129	Росоман	Арапица	94	510/1	нива	4	1683
130	Росоман	Арапица	94	511/2	нива	4	998
131	Росоман	Арапица	94	511/3	нива	4	457
132	Росоман	Арапица	94	513/2	нива	4	1142
133	Росоман	Арапица	94	514/2	нива	4	398
134	Росоман	Арапица	94	515/2	нива	4	150
135	Росоман	Арапица	94	Дел 526/2	нива	5	274
136	Росоман	Арапица	94	Дел 527/1	нива	5	2838
137	Росоман	Арапица	94	Дел 528/1	нива	5	6286
138	Росоман	Арапица	94	529/1	нива	5	4962
139	Росоман	Арапица	94	529/2	нива	5	5119
140	Росоман	Арапица	94	Дел 530	нива	4	4094
141	Росоман	Арапица	94	Дел 530	нива	5	3233
142	Росоман	Арапица	94	Дел 531	нива	4	3464
143	Росоман	Арапица	94	Дел 531	нива	5	2369
144	Росоман	Арапица	94	Дел 532	нива	4	3392
145	Росоман	Арапица	94	Дел 532	нива	5	3469
146	Росоман	Арапица	94	533	нива	4	7019
147	Росоман	Арапица	94	Дел 535	нива	4	4057
148	Росоман	Арапица	94	536	нива	4	8482
149	Росоман	Горни Озар	94	537	нива	5	7451
150	Росоман	Горни Озар	94	Дел 538	нива	5	1269

151	Росоман	Горни Озар	94	Дел 539	нива	5	838
152	Росоман	Горни Озар	94	Дел 552	нива	5	508
153	Росоман	Горни Озар	94	553	нива	5	3352
154	Росоман	Горни Озар	94	Дел 554	нива	5	1323
155	Росоман	Горни Озар	94	Дел 555	нива	5	271
156	Росоман	Горни Озар	94	Дел 556	нива	5	2387
157	Росоман	Горни Озар	94	Дел 558	нива	5	164
158	Росоман	Стари Бостани	94	559	нива	5	556
159	Росоман	Долни Озар	94	560	нива	5	767
160	Росоман	Стари Бостани	94	561	нива	5	1303
161	Росоман	Стари Бостани	94	Дел 563	нива	5	1736
162	Росоман	Стари Бостани	94	Дел 564	нива	5	3709
163	Росоман	Стари Бостани	94	Дел 565	нива	5	12888
164	Росоман	Горни Озар	94	567	нива	5	3748
165	Росоман	Стари Бостани	94	568	нива	5	4214
166	Росоман	Долни Озар	94	Дел 569	нива	5	2494
167	Росоман	Горни Озар	94	570	нива	4	4402
168	Росоман	Горни Озар	94	571	нива	4	4568
169	Росоман	Горни Озар	94	572	нива	4	4354
170	Росоман	Горни Озар	94	Дел 573	нива	4	22454
171	Росоман	Горни Озар	94	Дел 574	нива	5	2105
172	Росоман	Горни Озар	94	Дел 575	нива	5	2380
173	Росоман	Горни Озар	94	Дел 576	нива	4	3429
174	Росоман	Горни Озар	94	577	нива	4	3364
175	Росоман	Горни Озар	94	578	нива	4	4164
176	Росоман	Горни Озар	94	579	нива	4	11885
177	Росоман	Горни Озар	94	580	нива	4	3105
178	Росоман	Горни Озар	94	581	нива	4	3229
179	Росоман	Горни Озар	94	Дел 582	нива	4	5925
180	Росоман	Горни Озар	94	583	нива	5	1071
181	Росоман	Горни Озар	94	Дел 584	нива	4	708
182	Росоман	Горни Озар	94	Дел 586	нива	4	84
183	Росоман	Горни Озар	94	Дел 587	нива	4	195
184	Росоман	Горни Озар	94	Дел 588	нива	4	599
185	Росоман	Горни Озар	94	Дел 601	нива	4	1000
186	Росоман	Горни Озар	94	Дел 602	нива	4	6890
187	Росоман	Горни Озар	94	603	нива	4	3138
188	Росоман	Горни Озар	94	604	нива	5	4082
189	Росоман	Горни Озар	94	605	нива	5	4119
190	Росоман	Горни Озар	94	Дел 606	нива	5	3712
191	Росоман	Горни Озар	94	607	нива	5	13276
192	Росоман	Горни Озар	94	608	нива	5	4225
193	Росоман	Горни Озар	94	609	нива	4	4599
194	Росоман	Горни Озар	94	610	нива	4	2641
195	Росоман	Горни Озар	94	611	нива	5	2953
196	Росоман	Горни Озар	94	612	нива	4	2087
197	Росоман	Горни Озар	94	613	нива	4	6870
198	Росоман	Горни Озар	94	614	нива	5	4004
199	Росоман	Горни Озар	94	615	нива	5	5579
200	Росоман	Горни Озар	94	616	нива	5	10517
201	Росоман	Горни Озар	94	617	нива	5	4945
202	Росоман	Горни Озар	94	Дел 618	нива	5	5624
203	Росоман	Горни Озар	94	Дел 619	нива	5	2704
204	Росоман	Горни Озар	94	Дел 620	нива	5	2732
205	Росоман	Горни Озар	94	Дел 622	нива	5	1498
206	Росоман	Горни Озар	94	623	нива	5	2101
207	Росоман	Горни Озар	94	624	нива	5	2822
208	Росоман	Горни Озар	94	Дел 625	нива	5	6487
209	Росоман	Горни Озар	94	626	нива	5	1829
210	Росоман	Горни Озар	94	627	нива	5	1431
211	Росоман	Горни Озар	94	628	нива	5	13249
212	Росоман	Горни Озар	94	629	лозје	2	472
213	Росоман	Горни Озар	94	630	нива	6	2219
214	Росоман	Горни Озар	94	Дел 631	нива	5	944
215	Росоман	Горни Озар	94	Дел 632	нива	4	901
216	Росоман	Горни Озар	94	Дел 632	нива	5	5382
217	Росоман	Горни Озар	94	Дел 633	нива	5	843
218	Росоман	Горни Озар	94	Дел 633	нива	5	4993
219	Росоман	Горни Озар	94	Дел 634	нива	4	2974
220	Росоман	Горни Озар	94	Дел 635	нива	5	2691
221	Росоман	Горни Озар	94	Дел 636	нива	4	5053
222	Росоман	Горни Озар	94	Дел 637	нива	5	4454
223	Росоман	Горни Озар	94	Дел 644	нива	4	2288
224	Росоман	Горни Озар	94	645	нива	5	5609
225	Росоман	Горни Озар	94	646	нива	4	3961
226	Росоман	Горни Озар	94	Дел 648	нива	5	4473
227	Росоман	Горни Озар	94	649/1	нива	4	5343
228	Росоман	Горни Озар	94	651	нива	4	3741
229	Росоман	Горни Озар	94	652	нива	4	4926
230	Росоман	Горни Озар	94	653	нива	3	5282
231	Росоман	Горни Озар	94	654	нива	3	25024
232	Росоман	Горни Озар	94	655	нива	3	9244
233	Росоман	Горни Озар	94	656	нива	3	8833
234	Росоман	Горни Озар	94	657	нива	3	8712
235	Росоман	Горни Озар	94	658	нива	3	10516
236	Росоман	Горни Озар	94	659	ин.лозје	1	59703
237	Росоман	Горни Озар	94	660	лозја	2	1199
238	Росоман	Горни Озар	94	661	ин.лозје	1	29885
239	Росоман	Горни Озар	94	662	лозја	2	1292
240	Росоман	Горни Озар	94	Дел 663	ин.лозје	1	18631
241	Росоман	Горни Озар	94	Дел 664	лозја	2	364
242	Росоман	Горни Озар	94	Дел 665	нива	3	1089
243	Росоман	Горни Озар	94	Дел 668	лозја	2	2972
244	Росоман	Горни Озар	94	Дел 671	ин.лозје	2	3805
245	Росоман	Горни Озар	94	Дел 672	лозја	2	366
246	Росоман	Горни Озар	94	Дел 673	ин.лозје	2	13455
247	Росоман	Горни Озар	94	Дел 674	лозја	2	629
248	Росоман	Горни Озар	94	Дел 675	ин.лозје	2	45365
249	Росоман	Горни Озар	94	676	нива	4	33512
250	Росоман	Горни Озар	94	Дел 677	нива	4	3472
251	Росоман	Горни Озар	94	Дел 678	нива	5	1831
252	Росоман	Горни Озар	94	Дел 679	нива	4	1039
253	Росоман	Горни Озар	94	1112	нива	3	4504
254	Росоман	Горни Озар	94	1113	нива	3	4520
255	Росоман	Горни Озар	94	1114	нива	3	3817
256	Росоман	Горни Озар	94	1115	нива	3	4431
257	Росоман	Горни Озар	94	Дел 1117	нива	4	1957
258	Росоман	Горни Озар	94	Дел 1119	нива	5	409
259	Росоман	Горни Озар	94	дел 1120/2	нива	4	339
260	Росоман	Горни Озар	94	1121	нива	3	2317
261	Росоман	Горни Озар	94	1122	нива	3	1244
262	Росоман	Горни Озар	94	1123	нива	5	3290
263	Росоман	Горни Озар	2832	Дел 649/2	нива	3	1278
264	Росоман	Горни Озар	2814	Дел 682	нива	3	2692

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење до 17.7.2032 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4406/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2720.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, КО ДОБРИ ДОЛ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување, КО Добри Дол, Општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1293/2	Добри Дол	Осоец	Нива	4
1293/3	Добри Дол	Осоец	Нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2602м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6009/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2721.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11, 41/14 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2020 година бр.01-625/4 од 26.6.2020 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26.6.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6872/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2722.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - возила, сопственост на Република Северна Македонија, чиј ко-рисник е ЈЗУ Здравствен дом „Академик Проф. Д-р Димитар Арсов“ - Крива Паланка, и тоа:

1. Патничко CITROEN C-15D VFB SANITET

Регистерски број: KU182MA

Број на мотор: PSA161A10CV10J40369 10

Број на шасија: 0006PP8336

Сила на мотор: 69 KW

Година на производство: 1991

Проценета вредност на возилото: 21.000 денари

2. Патничко ZASTAVA lada riva 1500
Регистерски број: KU331MC
Број на мотор: 9381430
Број на шасија: ХТА210700Н=263327
Сила на мотор: 55KW
Година на производство: 1987
Проценета вредност на возилото: 12.000 денари

3. Патничко CITROEN CIMOS C L5 VPB- Санитетско

Регистерски број: KU334MF
Број на мотор: 616289
Број на шасија: VF7DPP0002PP5705
Сила на мотор: 43.5 KW
Година на производство: 1989
Проценета вредност на возилото: 19.000 денари

4. Патничко FIAT DUKATO 2.5 DG- Санитет
Регистерски број : KU901MD
Број на мотор: 2309187
Број на шасија: ZFA230000053327279
Сила на мотор: 63 KW
Година на производство: 1997
Проценета вредност на возилото: 20.000 денари

5. Санитетско KIA besta 2.2D)
Регистерски број KU091ME
Број на мотор HW 165318
Број на шасија KNFTPB152V634492
Сила на мотор 51.5 KW
Година на производство 1997
Проценета вредност на возилото 18.000 денари.

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност за секое возило поединечно наведено во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно проценката од Трговското друштво за вршење на работи на проценка од областа на недвижен имот и транспортни средства АБЦ – БРОТХЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ број 170 од 22.6.2020 година, која претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет - страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ .

Бр. 44-6958/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2723.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА ГЗ-СЕРВИСИ КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ГЗ-сервиси КО Желино, Општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1086/1	Желино	Дригуре	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 4349m ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7035/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2724.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2 - КО-
МУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (БЕНЗИНСКА
ПУМПНА СТАНИЦА) КО СТАЈКОВЦИ ВОН ГРАД,
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица) КО Стајковци вон град, Општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
47/1	Стајковци вон град	Рупа	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2957 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7055/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2725.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ КО АМЗАБЕГОВО И КО АМЗАБЕГОВО
ВОН ГРАД, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на електроцентрали од обновливи извори КО Амзабегово и КО Амзабегово вон град, Општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 482097,4 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2518/2-дел	Амзабегово	Село	нива	2
2518/3-дел	Амзабегово	Село	нива	2
513/1-дел	Амзабегово вон град	Чој Крши	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 487213,3 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7061/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2726.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО
БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3121	Глуво Бразда	Главичица	нива	5
3122/2	Глуво Бразда	Главичица	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4845 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7062/2
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2727.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е, Е2 - ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА КО МАНАСТИРЕЦ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на објекти со намена Е, Е2 - електроцентрали од обновливи извори на енергија КО Манастирец, Општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 237231,85 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1/1-дел	Манастирец	Киска	пасиште	8
303-дел	Манастирец	Тумба	пасиште	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				240740 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7063/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2728.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА КО АЛДАНЦИ, ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација со пречистителна станица КО Алданци, Општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 36,89м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
979/2-дел	Алданци	Саишта	пасиште	2
996-дел	Алданци	Саишта	пасиште	4
411-дел	Алданци	Ограда	овоштарник	4
415/1-дел	Алданци	Ограда	нива	3
629-дел	Алданци	Село	нива	3
558-дел	Алданци	Ограда	нива	3
561-дел	Алданци	Село	нива	3
414-дел	Алданци	Село	овоштарник	3
976-дел	Алданци	Саишта	нива	5
452-дел	Алданци	Село	нива	4
426-дел	Алданци	Село	овоштарник	6
447-дел	Алданци	Село	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				62,424 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7065/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2729.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Желино, Општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 2617.79м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1191	Желино	Судрек	пасиште	3
11903-дел	Желино	Судрек	пасиште	3
120024-дел	Желино	Джипавина	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			3996.64м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7068/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2730.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Персонален компјутер	Dell Optiplex 7050SFF	50
2	Ласерски печатач црно-бел А4	Lexmark MS517dn	6
3	Мултифункционален ласерски печатач црно-бел А3	Canon iR-ADV 6555i	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Врховниот суд на Република Северна Македонија.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2731.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Сервер за монтирање во ормар тип 4	Dell PowerEdge R330	5
2	Сервер за монтирање во ормар тип 5	Dell PowerEdge R730	1
3	Конвергентно серверско решение	Dell PowerEdge FX2	2
4	Ормар 42U	TRITON RMA 42	1
5	Ормар 24U	TRITON RMA 27	1
6	Уред за непрекинато напојување 5000VA	RIELLO SDU5000	1
7	Уред за непрекинато напојување 3000VA	RIELLO Sentinel Dual SDH 3000	1
8	KVM преклопник со 16 порти и 19" монитор	Dell DMPU2016	1
9	KVM преклопник со 4 порти и 19" монитор	Dell DMPU108e	1
10	Мрежен преклопник (Gigabit L3) со 24 порти	Dell N2024	1
11	Мрежен преклопник (Gigabit L3) со 48 порти	Dell N2048	3
12	WLAN пристапна точка	Cisco AIR-CAP3702I	3
13	Апликациски firewall	Juniper SRX550	1
14	Персонален компјутер + безбедносен софтвер	Dell Optiplex 7050SFF	35
15	Преносен компјутер Тип 4 (со монитор) и софверски пакети Adobe и MS Office	Dell Latitude 5580	10
16	Мултифункционален ласерски печатач црно-бел A4 со софтвер за автентикација	Xerox 3655i/X	10

17	Мултифункционален ласерски печатач црно-бел А3	Canon iR-ADV 6555i	2
18	Софтвер за релациони бази на податоци: Microsoft SQL Server 2016 за 35 корисници (CAL)	– Microsoft SQL Server Standard 2017 – Microsoft SQL 2017 User CAL	3
19	Проектор тип 1	Epson EB-W05	1
20	Проектор тип 2	Epson EB-W05	1
21	Изнајмена линија	Telekom MetroNET	1
22	Интерконекција на институциите и надлежните органи во рамките на постојниот систем за интероперабилност	NEXTSENSE INTEROP-SVC-CC	1
23	Развој на веб сервиси (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	40
24	Имплементација на софтвер: систем за управување со документи 1. Софтвер: Модул за еАрхива (50 корисници по институција) 2. Софтвер: Модул за интеграција со екстерни системи, за 8 институции 3. Софтвер: Модул за размена на електронски документи помеѓу институциите поврзани на платформата за интероперабилност за 8 институции	1. Nextsense NSEA-ENLP01 2. Nextsense NSIP-01 3. Nextsense NSED-01	1
25	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
26	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	– Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent – Symantec Data Loss Prevention Endpoint Discover	1
27	Софтверски прокси сервер	Dell/Citrix Enterprise Desktop Virtualisation NetScaler VPX 200 solution	1
28	Софтвер за електронска пошта	– Microsoft Exchange Server Standard 2016 – Microsoft Exchange Standard User CAL 2016	1
29	Софтверско решение за заштита на податоци (бекап)	Veritas Netbackup Complete Edition per TB	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Државната комисија за спречување на корупција.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со претседателот на Државната комисија за спречување на корупција, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/2
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2732.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Сервер за монтирање во ормар тип 2 а	Dell PowerEdge R730	2
2	Ормар 42U	TRITON RMA 42	1
3	Уред за непрекинато напојување 5000VA	RIELLO SDU5000	2
4	Мрежен преклопник (Gigabit L3) со 48 порти	Dell N2048	2
5	Апликациски firewall	Juniper SRX550	1
6	Преносен компјутер Тип 3	Dell Precision 3520	50
7	Изнајмена линија	Telekom MetroNET	1
8	Интерконекција на институциите и надлежните органи во рамките на постојниот систем за интероперабилност	NEXTSENSE INTEROP-SVC-CC	1
9	Развој на веб сервиси (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	40
10	Имплементација на софтвер: систем за управување со документи 1. Софтвер: Модул за еАрхива (50 корисници по институција) 2. Софтвер: Модул за интеграција со екстерни системи, за 8 институции 3. Софтвер: Модул за размена на електронски документи помеѓу институциите поврзани на платформата за интероперабилност за 8 институции	1. Nextsense NSEA-ENLP01 2. Nextsense NSIP-01 3. Nextsense NSED-01	1
11	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
12	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	— Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent — Symantec Data Loss Prevention Endpoint Discover	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со јавниот обвинител на Република Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-7389/3
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2733.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Сервер	Dell PowerEdge T630	6
2	Сервер за монтирање во ормар тип 1	Dell PowerEdge R730	2
3	Сервер за монтирање во ормар тип 2 б	Dell PowerEdge R730	4
4	Сервер за монтирање во ормар тип 2 ц	Dell PowerEdge R730	2
5	Ормар	TRITON RMA 27	1
6	Уред за непрекинато напојување	RIELLO SDU5000	2
7	Сервер	Dell PowerEdge R730	2
8	SAN мрежен преклопник	Dell N4032	2
9	Уред за складирање на податоци	Dell SCv2020	1
10	Ормар 42U	TRITON RMA 42	1
11	Мрежен преклопник (Gigabit) со 8 порти	CISCO SG300-10PP	5
12	Мрежен преклопник (Gigabit) со 24 порти	CISCO SG300-28PP	15
13	Мрежен преклопник (Gigabit L3) со 48 порти	Dell N2048	2
14	Fibre Channel преклопник со 24 порти	Dell/Brocade 6505	2
15	Безжичен линк (точка-точка) 2.4GHz	StarTech R300WN22OP5E	5
16	Безжичен линк (точка-точка) 5.8GHz	StarTech R300WN22OP5E	5
17	Апликациски firewall	Juniper SRX550	1
18	Персонален компјутер	Dell Optiplex 7050SFF Dell Monitor E2216H	74
19	Персонален компјутер Се-во-едно	Dell XPS 27	5
20	Работна станица	Dell Precision 3620	1
21	Монитор 55"	PHILIPS 55PUS6401	1
22	Преносен компјутер Тип 1	Dell Latitude 5580	5
23	Преносен компјутер Тип 2	Dell Precision 3520	25
24	Мултифункционален ласерски печатач црно-бел А4	HP M426fdw	5

25	Мултифункционален ласерски печатач во боја А4	Xerox 6515 DNI	10
26	Печатач за фотографии	Epson SureLab SL-D700	2
27	Мобилен телефон	Asus ZenFone 3 Max	10
28	Читач на баркод	Zebra LS1203	30
29	Мемориска картичка SDHC 64GB	KINGSTON MicroSDHC 64GB	20
30	Мемориска картичка SDHC 128GB	KINGSTON MicroSDHC 128GB	20
31	Модуларен приклучок CAT5E RJ45	Telegartner RJ45	500
32	Мрежен кабел Cat5e 300m	DRAKA UC300 Cat.5e	3
33	PoE+ Injector адаптер со 1 порта (Gigabit High-Power) со излезна моќност до 30W	StarTech POEINJ1GW	20
34	PoE+ Injector адаптер со 1 порта (Gigabit High-Power) со излезна моќност до 60W	StarTech POEINJ1GI	10
35	Коаксијален кабел 300m	DRAKA Coax RG 59	2
36	Конектор BNC - RCA	Telegartner BNC to RCA	300
37	Конектор BNC	Telegartner RG-59B/U	300
38	Развој на веб сервиси (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	15
39	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
40	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent Data Loss Prevention Endpoint Discover	1
41	MBP: софтвер за поврзување со позадинските системи	– IBM DB2 Workgroup Server Edition – WebSphere Application Server – IBM Rational Application Developer (RAD) – IBM Rational Software Architect Designer for WebSphere Software	1
42	SIEM (Security Information Event Management) софтверско решение	IBM IBM QRadar SIEM	1
43	Софтверско решение за заштита на податоци (бекап)	Veritas Netbackup Complete Edition per TB	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/4
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2734.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Проектирање на безбедно поврзување на позадинските системи на крајните корисници преку ИКТ платформата за поврзување на институцијата со ММ2 преку околина за комуникација на клиентите и постојниот систем за интероперабилност (ММ2)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-UPG	1
2	Софтвер за интероперабилност	- Microsoft BizTalk Server Branch 2Lic CoreLic - Microsoft SQL Server Standard Core with SA - Symantec SSL	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/5
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2735.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Сервер за монтирање во ормар тип 2 а	Dell PowerEdge R730	2
2	Мрежен преклопник (Gigabit) со 24 порти	CISCO SG300-28PP	2
3	Персонален компјутер	Dell Optiplex 7050SFF	2
4	Преносен компјутер Тип 4	Dell Latitude 5580	7
5	Ласерски печатач црно-бел А4	Lexmark MS517dn	1
6	Изнајмена линија	Telekom MetroNET	2
7	Интерконекција на институциите и надлежните органи во рамките на постојниот систем за интероперабилност	NEXTSENSE INTEROP-SVC-CC	1
8	Развој на веб сервис (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	40
9	Имплементација на софтвер: систем за управување со документи 2. Модул за интеграција со екстерни системи 3. Модул за размена на електронски документи помеѓу институциите поврзани на платформата за интероперабилност	2. Nextsense NSIIP-01 3. Nextsense NSIIP-01	1
10	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
11	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent Symantec Data Loss Prevention Endpoint Discover	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за правда.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за правда, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/6
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2736.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Сервер за монтирање во ормар тип 2 а	Dell PowerEdge R730	2
2	Уред за складирање на податоци тип 4	Dell SCv2020	1
3	Ормар 42U	TRITON RMA 42	1
4	Уред за непрекинато напојување 5000VA	RIELLO SDU5000	2
5	Мрежен преклопник (Gigabit L3) со 48 порти	Dell N2048	2
6	Апликациски firewall	Juniper SRX550	1
7	Персонален компјутер	Dell Optiplex 7050SFF	5
8	Ласерски печатач црно-бел А4	Lexmark MS517dn	1
9	Мултифункционален ласерски печатач црно-бел А3	Canon iR-ADV 6555i	2
10	Изнајмена линија	Telekom MetroNET	1
11	Интерконекција на институциите и надлежните органи во рамките на постојниот систем за интероперабилност	NEXTSENSE INTEROP-SVC-CC	1
12	Развој на веб сервиси (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	40
13	Имплементација на софтвер: систем за управување со документи 1. Софтвер: Модул за еАрхива (50 корисници по институција) 2. Софтвер: Модул за интеграција со екстерни системи, за 8 институции 3. Софтвер: Модул за размена на електронски документи помеѓу институциите поврзани на платформата за интероперабилност за 8 институции	1. Nextsense NSEA-ENLP01 2. Nextsense NSIP-01 3. Nextsense NSED-01	1
14	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
15	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent Symantec Data Loss Prevention Endpoint Discover	1
16	Миграција AMCP	NEXTSENSE AMCP-SVC-MIG P2V	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Агенцијата за управување со одземен имот.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за управување со одземен имот, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/7
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2737.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Сервер за монтирање во ормар тип 1	Dell PowerEdge R730	1
2	Сервер за монтирање во ормар тип 2 а	Dell PowerEdge R730	2
3	Уред за складирање на податоци тип 1	Dell SCv2020	1
4	Уред за складирање на податоци тип 2	Dell SCv2020	1
5	Ормар 42U	TRITON RMA 42	1
6	Уред за непрекинато напојување 5000VA	RIELLO SDU5000	2
7	Fibre Channel преклопник со 24 порти	Dell/Brocade 6505	2
8	Апликациски firewall	Juniper SRX550	1
9	Монитор 24-26"	Dell P241 7H	8
10	Преносен компјутер Тип 1	Dell Latitude 5580	20
11	Мобилен печатач	Epson WF-100	6
12	Мобилен скенер	Epson DS-310	8
13	Уништувач на хартија - предеер	DAHLE 41634	5
14	Форензички SAS адаптер	StarTech/ForensicSoft SATSAS-DUPE11/SAFE Block	1
15	Форензички SATA/IDE адаптер	StarTech/ForensicSoft UNIDOCKU33/SAFE Block	1
16	Сет на дискови 3.5"	SEAGATE 3.5" Hard drives Set	1
17	Сет на дискови 2.5"	SEAGATE/SAMSUNG 2.5" Hard drives Set	1
18	Екстерна кутија за диск 3.5"	StarTech S3510SMU33	5
19	Приклучна станица за диск	StarTech SDOCK2U33RE	5
20	Сет на дискови 3.5" екстерни	Seagate External 3.5" Hard drives Set	1
21	Сет на дискови 2.5" екстерни	Seagate External 2.5" Hard drives Set	1
22	Серверска меморија	HP Memory DDR4	4
23	Изнајмена линија	Telekom MetroNET	1
24	Интерконекција на институциите и надлежните органи во рамките на постојниот систем за интероперабилност	NEXTSENSE INTEROP-SVC-CC	1
25	Развој на веб сервиси (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	40
26	Имплементација на софтвер: систем за управување со документи 1. Софтвер: Модул за еАрхива (50 корисници по институција) 2. Софтвер: Модул за интеграција со екстерни системи, за 8 институции 3. Софтвер: Модул за размена на електронски документи помеѓу институциите поврзани на платформата за интероперабилност за 8 институции	1. Nextsense NSEA-ENLP01 2. Nextsense NSIIP-01 3. Nextsense NSED-01	1
27	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
28	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent Symantec Data Loss Prevention Endpoint Discover	1
29	Софтвер: Windows 10 Professional 64 bit за постоечки работни станици	Microsoft WinPro 10 SNGL Upgrade	10
30	Лиценца за надградба на примарна форензичка алатка	Dell Digital Forensics Solution	1
31	Софтвер за форензика на мобилни уреди	Dell Digital Forensics UFED Kit	1
32	Лиценца за надградба на примарна форензичка алатка за оперативна анализа	IBM i2 Analyst Upgrade	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Управата за финансиска полиција.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за финансиска полиција, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/8
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2738.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Сервер за монтирање во ормар тип 2 а	Dell PowerEdge R730	2
2	Сервер за монтирање во ормар тип 3	Dell PowerEdge R730	2
3	Уред за складирање на податоци тип 3	Dell SCv2020	1
4	Уред за бекап на ленти	Dell PowerVault TL4000	1
5	Ормар 42U	TRITON RMA 42	1
6	Уред за непрекинато напојување 5000VA	RIELLO SDU5000	2
7	Апликациски firewall	Juniper SRX550	1
8	Преносен компјутер Тип 1	Dell Latitude 5580	10
9	Таблет	ASUS Zenpad C 7	3
10	Изнајмена линија	Telekom MetroNET	1
11	Софтвер за објектно ориентиран бази на податоци Oracle Database	Oracle Database Standard Edition 2	1
12	Интерконекција на институциите и надлежните органи во рамките на постојниот систем за интероперабилност	NEXTSENSE INTEROP-SVC-CC	1
13	Развој на веб сервис (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	40
14	Имплементација на софтвер: систем за управување со документи 1. Софтвер: Модул за интеграција со екстерни системи, за 8 институции 2. Софтвер: Модул за размена на електронски документи помеѓу институциите поврзани на платформата за интероперабилност за 8 институции	1. Nextsense NSIIP-01 2. Nextsense NSED-01	1
15	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
16	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent Symantec Data Loss Prevention Endpoint Discover	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Управата за финансиско разузнавање.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за финансиско разузнавање, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/9
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2739.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Мултифункционален ласерски печатач црно-бел А3	Canon iR-ADV 6555i	1
2	Развој на веб сервис (за потребите на системот за интероперабилност)	NEXTSENSE INTEROP-SVC-NEW-WS	40
3	Имплементација на софтвер: систем за управување со документи 1. Софтвер: Модул за еАрхива (50 корисници по институција) 2. Софтвер: Модул за интеграција со екстерни системи, за 8 институции 3. Софтвер: Модул за размена на електронски документи помеѓу институциите поврзани на платформата за интероперабилност за 8 институции	1. Nextsense NSEA-ENLP01 2. Nextsense NSIIP-01 3. Nextsense NSED-01	1
4	Софтвер за заштита и размена на податоци преку енкрипција	Symantec File Share Encryption	1
5	Софтвер: DLP централна платформа за менаџирање и DLP софтвер за работни станици	- Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent - Symantec Data Loss Prevention Endpoint Discover	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Царинската управа.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7389/10
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2740.

Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ХРАНАТА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, бр.02-1211/5 од 24.7.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7428/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2741.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР. 09-1419/1 ОД 20.12.2017 ГОДИНА И БР. 09-895/1 ОД 12.6.2019 ГОДИНА СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ИЛИНДЕН, КАКО ЗАКУПОПРИМАЧ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони еднострано да го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно

земјиште бр. 09-1419/1 од 20.12.2017 година и бр. 09-895/1 од 12.6.2019 година склучен со Друштвото за производство и услуги КЕССЛЕР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ИЛИНДЕН, како закупопримач.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7485/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2742.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.195/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7626/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2743.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Пробиштип („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.131/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7627/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2744.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп со непосредна спогодба со Друштво за производства, градежништво, транспорт, трговија, туризам и услуги Џан Нади и други ДОО експорт-импорт Гостивар, со седиште на ул. Браќа Гиновски бр.111 Гостивар, со вкупна површина 1ха31ар93м2 кое се наоѓа на земјоделско земјиште КП.бр.775, со површина 19ар17м2, место викано Под Калково, катастарска култура нива, катастарска класа 4, запишана во Имотен лист бр.1 за КО Јосифово и КП.бр.1084/1, површина 1ха12ар76м2 место викано Под автопат, катастарска култура нива, катастарска класа 1, запишана во Имотен лист бр.1 за КО Јосифово.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење до 28.12.2041 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7646/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2745.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/169 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 257/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на Општина Штип се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - објекти со вкупна површина од 15904м2, кои се наоѓаат на КП бр.4464/1, КО Штип-5, запишани во Имотен лист бр. 100638, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- Зграда бр. 7, намена на зграда ДЗ-8, влез-/ кат-ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда-Т, отворена површина 14237м2,

- Зграда бр. 8, намена на зграда ДЗ-13, влез-/ кат-ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда-ТР, отворена површина 959м2 и

- Зграда бр. 9, намена на зграда ДЗ-13, влез-/ кат-ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда-ТР, отворена површина 708м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7793/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2746.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за работењето на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, бр.771/1-17 од 18.3.2020 година, усвоена од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 18.3.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7921/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2747.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, бр.1758/1-1 од 20.8.2020 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 20.8.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7921/2
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2748.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, бр.771/1-16 од 18.3.2020 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 18.3.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7921/3
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2749.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје, му престанува користењето на недвижни ствари – деловни простории кои се наоѓаат на бул.Јане Сандански б.б. во Скопје, на КП бр.191, КО Кисела Вода 2, запишани во Имотен лист бр.45403, сопственост на Република Северна Македонија, со вкупна површина од 1160 м² што претставува дел од вкупната површина од 4.015 м², односно од кат подрум со вкупна површина 124 м² што претставува дел од вкупната површина од 712 м², од кат приземје 369 м² што претставува дел од вкупната површина од 1.654 м² и од кат 01 со вкупна површина од 667 м² што претставува дел од вкупната површина од 1.649 м² и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.1 со внатрешна површина од 51,34 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.2 со внатрешна површина од 12,43 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.3 со внатрешна површина од 29,34 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.4 со внатрешна површина од 42,41 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.5 со внатрешна површина од 13,08 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.6 со внатрешна површина од 13,46 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.7 со внатрешна површина од 11,21 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.8 со внатрешна површина од 16,66 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.9 со внатрешна површина од 16,17 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.10 со внатрешна површина од 17,15 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.45 со внатрешна површина од 25,93 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.46 со внатрешна површина од 14,43 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, ХС со внатрешна површина од 15,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, дел од Х1 со внатрешна површина од 14,50 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, дел од Х2 со внатрешна површина од 75,50 м²,

- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, X2 со внатрешна површина од 142,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, X4 со внатрешна површина од 13,20 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, K со внатрешна површина од 12,25 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ 1 со внатрешна површина од 6,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ2 со внатрешна површина од 6,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ3 со внатрешна површина од 5,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ4 со внатрешна површина од 5,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ5 со внатрешна површина од 16,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ6 со внатрешна површина од 16,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ВЦ7 со внатрешна површина од 9,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.1 со внатрешна површина од 41,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.2 со внатрешна површина од 16,70 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.3 со внатрешна површина од 19,40 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.4 со внатрешна површина од 18,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.5 со внатрешна површина од 18,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.6 со внатрешна површина од 13,08 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.7 со внатрешна површина од 13,43 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.8 со внатрешна површина од 12,25 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.9 со внатрешна површина од 25,28 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.10 со внатрешна површина од 25,07 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.11 со внатрешна површина од 25,63 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.12 со внатрешна површина од 25,51 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.13 со внатрешна површина од 8,50 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.14 со внатрешна површина од 18,28 м²,

- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.15 со внатрешна површина од 4,55 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.16 со внатрешна површина од 12,25 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.17 со внатрешна површина од 8,05 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.18 со внатрешна површина од 26,53 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.19 со внатрешна површина од 11,55 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.20 со внатрешна површина од 47,62 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.41 со внатрешна површина од 25,93 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, ДПбр.42 со внатрешна површина од 15,00 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПО, ДП бр.2 со внатрешна површина од 57,12 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПО, ДП бр.3 со внатрешна површина од 17,85 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПО, ДП бр.4 со внатрешна површина од 16,83 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПО, ДП бр.5 со внатрешна површина од 16,80 м²,
- зграда бр.1, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПО, ДП бр.6 со внатрешна површина од 15,84 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8243/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2750.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1.	Монтажна маса	Производител: ЛЕОРИ Модел: LT 1200 Сериски број: 000526 Димензии на работна површина: 1200 x 800mm Осветлување: ЛЕД	1
2.	Монтажна маса	Производител: ЛЕОРИ Модел: LT 1200 Сериски број: 000527 Димензии на работна површина: 1200 x 800mm Осветлување: ЛЕД	1
3.	Машина за сито печат	Производител: ТАОКСИНГ Модел: TX-60100ST Сериски број: TX-2019086	1
4.	Електричен нож за сечење хартија	Модел: 450VST Опис: - ширина на сечење 450mm - капацитет на сечење: 500 листа - микро нагодување 0,5mm	1
5.	Комбиниран уред-колориметар, спектрофотометар, дензитометар	Производител: СИСЕР Модел: COLOR	1
6.	Апарат за осветлување на сито	Производител: ТАОКСИНГ Модел: TX-SB1215A Сериски број: TXW-2019236	1
7.	Апарат за затегнување на сито	Димензии: максимална големина на рамка 1200 x 900 mm	1
8.	Сушара за сито печатарски форми	Производител: ТАОКСИНГ Модел: TX-HX12153 Сериски број: TXW-2019239	1
9.	Машина за поврзување со механизам, чепли и спирала	Производител: РЕНЦ Модел: S900	1
10.	Плотер со катер	Производител: ПОЛАНД Модел: SP 300i Сериски број: KDV1058	1
11.	Машина за тампон печат	Производител: ТАОКСИНГ Модел: TXD-225-90 Сериски број: TXW-2019240	1
12.	Машина за ласерско гравирање	Производител: ТАОКСИНГ Модел: WD-4060 Сериски број: TXW2019245	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, а за потребите на СОУ „Таки Даскало“ - Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8254/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2751.

Врз основа на член 16 став (9) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Град Скопје се задолжува кај Комерцијална банка АД Скопје со долгорочен кредит во износ од 766.000.000,00 денари, со намена за финансирање на Проектот: „Изградба и реконструкција на локални патишта“.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Град Скопје ќе ги користи за обезбедување на финансиски средства за финансирање на Проектот: „Изградба и реконструкција на локални патишта“, под следните услови:

- каматна стапка: променлива каматна стапка која ќе се пресметува како збир од референтната каматна стапка објавена и достапна на веб страницата на Народната банка на Република Северна Македонија под називот “каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула” и каматна маржа од 0,80 процентни поени на годишно ниво;
- рок на отплата: 84 месеци со вклучен грејс период;
- грејс период: 24 месеци и
- начин на отплата: квартално.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу Град Скопје и Комерцијална банка АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8261/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2752.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - патнички моторни возила, сопственост на Министерството за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат и тоа:

Реден број	Марка тип/модел	Регистарски број	Број на шасија	Број на мотор	Сила на мотор	Година на произведност	Проценета вредност
					KW		MKD
1	2	3	4	5	6	7	
1	Yugo - Tempo	SK-197-HU	VX1145A0001051771	1541228	40,5	1998	7.800,00
2	Yugo - Tempo	SK-064-PL	VX1145A0001051641	1541194	40	1998	7.800,00
3	Yugo - Tempo	SK-684-LK	VX1145A0001051144	1541223	40	1998	5.200,00
4	Yugo - Tempo	SK-045-HU	VX1145A0001054930	1541275	40,5	1998	7.800,00
5	Yugo - Tempo	SK-047-HU	VX1145A0001052422	/	40	1998	7.800,00
6	Yugo - Tempo	SK-621-HU	VX1145A0001047444	0369223	33	1996	7.800,00
7	Yugo - Tempo	SK-040-HU	VX1145A0001052753	/	40	1998	7.800,00

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност за секое возило поединечно наведена во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно Процената на Бирото за судски вештачења CB/EL-V-266/19 од 07.02.2020 година, која претставува почетна цена за електронско јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет - страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8262/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2753.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци, Гевгелија за земјоделско земјиште со површина од 4ха 33ар 96м2 кое се наоѓа на КПбр.2678/1, место викано Долни Кр, катастарска култура нива, катастарска класа 5, запишана во Имотен лист бр.1713 за КО Негорци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8277/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2754.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 43 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 228/19 72/20, 215/20) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА, ВЕТЕРИНАРСТВО И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се формира Комитет за земјоделство и безбедност на храна на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст Комитет).

2. Комитетот има за задача да ја следи реализацијата на мерките и проектите во врска со агросекторот, безбедноста на храната и ветеринарната и фитосанитарната политика и да дава насоки и предлози заради подобрување на состојбите во агросекторот, безбедноста на храната и ветеринарната и фитосанитарната политика како и анализа на надлежности на органите од областа на земјоделството и безбедноста на храна.

3. Комитетот го сочинуваат претседател на Комитетот, заменик на претседателот на Комитетот, осум членови по функција, девет членови претставници од други институции и секретар на комитетот.

Со работата на Комитетот претседава претседателот на Владата на Република Северна Македонија како претседател на Комитетот. Во отсуство на претседателот на Комитетот, со истиот претседава министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, како заменик на претседателот на Комитетот.

Членови на Комитетот по функција се:

- заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресурси и инвестиции
- министер за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- министер за здравство;
- министер за животна средина и просторно планирање;
- министер за финансии;
- министер за труд и социјална политика;

- заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и

- државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Членови на Комитетот кои се претставници од други институции се:

- директор на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;

- директор на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството;

- директор на Агенција за храна и ветеринарство;

- директор на Државен инспекторат за земјоделство;

- директорот на Фитосанитарна управа

- директор на ЈП Македонски шуми;

- директор на ЈП за стопанисување со пасишта;

- директор на АД Водостопанство и

- посебен советник од областите земјоделство, шумарство, водостопанство, ветеринарство и храна на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

4. Во работата на Комитетот може да бидат вклучени и други министри, заменици на министри и државни службеници, како и други експерти и стручни лица за одделни прашања кои ќе бидат предмет на разгледување од страна на Комитетот, на предлог на претседателот или членовите на Комитетот.

5. Секретар на Комитетот е вработен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

6. Административно техничките работи за потребите на Комитетот ќе ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

7. Комитет ќе се состанува најмалку еднаш месечно, а по потреба и почесто.

8. За својата работа Комитетот изготвува извештај кој ќе го доставува до Владата најмалку еднаш на три месеца, а по потреба и почесто.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8328/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2755.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец КОКИ – Никола Николов ул. 29-ти Ноември бр.99, Кочани за земјоделско земјиште со вкупна површина од 37.979 м², кое се наоѓа на КП бр.5998/1 дел, место викано Босевица, катастарска култура оризова нива, катастарска класа 1, запишана на Имотен лист бр.14341 за КО Кочани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9848/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2756.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО ГОРНО СОЊЕ, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куки КО Горно Соње, Општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4569м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
1/1-дел	Горно Соње	Г.Страна	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 4787м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5990/1-19
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2757.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1 - СТАНБЕНИ КУКИ КО СОПИШТЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1 - станбени куки КО Сопиште-вон г.р., Општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 5171м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
590/1-дел	Сопиште-вон г.р.	Нерешите	нива	5
601	Сопиште-вон г.р.	Нерешите	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 5311 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6017/1-19
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2758.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ (ТРИДЕЛКОВЦИ) КО СОПИШТЕ-ВОН ГРАДЕЖЕН, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куки (Триделковци) КО Сопиште-вон градежен, Општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 66025 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1401	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1394	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1508	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1522	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1496	Сопиште-вонградежен	Ограда	пасишта	4
1502/1	Сопиште-вонградежен	Осојница	нива	5
1397/2	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1395/100	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1395/3	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1152	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1497	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	6
1153	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1151	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1405	Сопиште-вонградежен	Сениште	нива	5
1494	Сопиште-вонградежен	Ограда	лозје	3
1495	Сопиште-вонградежен	Ограда	пасиште	4
1393	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1507	Сопиште-вонградежен	Ограда	лозје	3
1402	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1161/1	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1520	Сопиште-вонградежен	Ограда	лозје	4
1521	Сопиште-вонградежен	Ограда	лозје	4
1523/2	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1500	Сопиште-вонградежен	Осојница	нива	5
1519	Сопиште-вонградежен	Ограда	лозје	3
1499/1	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1499/2	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1397/1	Сопиште-вонградежен	Ограда	ива	4
1504	Сопиште-вонградежен	Осојница	нива	5
1395/4	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1503	Сопиште-вонградежен	Осојница	нива	5
1150	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1501	Сопиште-вонградежен	Горна Ограда	лозје	4
1502/2	Сопиште-вонградежен	Осојница	нива	5
1523/1	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1395/101	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	5
1398/1	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1399	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1498	Сопиште-вонградежен	Триделковци	лозје	4
1667-дел	Сопиште-вонградежен	Триделковци	лозје	4
1398/2	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1404	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1396	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1400	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
1161/3	Сопиште-вонградежен	Ограда	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат				77600м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7100/1-19 Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

2759.

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 63 точка 7 од Законот за здравствено-то осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДООЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), во делот „ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во точката 4. „За малигни заболувања од точка 4 од оваа програма, потребни се средства за:“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

1.	Партиципација за осигурени лица - x 6.000,00 денари (максимум)	50.230.000,00
	Вкупно:	50.230.000,00

По точката 8 во ставот 1 износот „95.000.000,00“ се заменува со износот „105.230.000,00“, а износот „25.000.000,00“ се заменува со износот „35.230.000,00“.

Во ставот 2 износот „95.000.000,00“ се заменува со износот „105.230.000,00“

Ставот 4 се менува и гласи:

„Во програмата предвидени се средства за неизмирени обврски од 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година, средства кои ќе се измират согласно обезбедените средства за реализација на програмата“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6366/1 Претседател на Владата
14 септември 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

2760.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 1/20, 39/20 и 103/20) во точка 1 во ставот 4 износот „151.760.000,00“ се заменува со износот „144.172.000,00“.

Во ставот 5 Табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Реден бр.	Опис	Износ во денари
1	Изградба на спортски објекти во 2020 - Проект „Изградба на пливачки базен во општина Охрид“ - Проект „Изградба на 14 затворени училишни базени“ – 6 со почеток во 2020 година - Проект „Изградба на баскет игралишта“	35.000.000,00 37.000.000,00 10.000.000,00
2	Реконструкција (санација) на спортски објекти во 2020 година - Проект „Реконструкција на спортска сала во општина Неготино - Проект „Реконструкција на фудбалски стадион во општина Велес - Проект „Реконструкција на фудбалски стадион во општина Кавадарци“ - Проект „Реконструкција на базен во Струга“ - Реконструкција на спортска инфраструктура во општините: Кисела Вода, Битола, Илинден, Демир Капија, Гостивар – с.Чегране, Гостивар – с.Форино, хокеј арена во СЦБТ, Карпош, Кичево, Липково, Долнени, Струга и Куманово.	7.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 5.627.000,00 23.563.000,00
3	Неизмирени обврски од 2019 година	14.482.000,00
4	Проектирање и ревизија за изградба и реконструкција на спортски објекти и Стручно – технички надзор при изградба и реконструкција на спортски објекти;	2.000.000,00
5	Геодетски услуги, техничка документација за проектни програми и елаборати за изградба и реконструкција на спортски објекти;	250.000,00
6	Стандарден приклучок на спортски објекти со електрична енергија	250.000,00
	Вкупно	144.172.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7084/1
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2761.

Врз основа на член 51-а став 12 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13, 152/15, 193/15, 55/16 и 97/18), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДЕАКТИВИРАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ДЕАКТИВИРАНОТО ОРУЖЈЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ДЕАКТИВИРАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките спецификации (во натамошниот текст: техниките) за деактивирање на огнено оружје, формата и содржината на образецот за означување на деактивираното оружје и формата и содржината на образецот на потврдата за деактивирање на огнено оружје.

Член 2

Деактивирање се врши на следните видови огнено оружје:

- пиштоли (еднострелни, полуавтоматски);
- револвери (вклучувајќи револвери со барабан);
- еднострелно долго огнено оружје кое не се полни со прекршување;
- оружје со полнење на прекршување, жлебана и нежлебана цевка, оружје со комбинирани цевки (жлебени и нежлебени) со лизгачки или ротирачки блок механизам, кратко и долго оружје;
- репетирачко долго огнено оружје (со нежлебена и жлебена цевка);
- полуавтоматско долго огнено оружје (со нежлебена и жлебена цевка);
- автоматско огнено оружје: на пр. автоматски пушки, (под)митралези, автоматски пиштоли;
- оружје кое се полни преку устата на цевката, вклучувајќи оружје со полнење на прекршување (освен револвери кои се полнат преку барабан).

Член 3

Сите основни компоненти на деактивираното огнено оружје треба да се трајно онеспособени за употреба и да не е можно да се отстранат, заменат или модификуваат на начин што ќе дозволи огненото оружје повторно да се оспособи.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со одредбите од Регулацијата за спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од 15 декември 2015 година за утврдување на заеднички упатства за стандарди и техники за деактивирање за да се осигури дека деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено за употреба, CELEX бр. 32015R2403 и Регулација за спроведување (ЕУ) 2018/337 на Комисијата од 5 март 2018 година за изменување на Регулацијата за спроведување (ЕУ) бр. 2015/2403 на Комисијата од 15 декември 2015 година за утврдување на заеднички упатства за стандарди и техники за деактивирање за да се осигури дека деактивираното огнено оружје станува неповратно онеспособено за употреба, CELEX бр.32018R0337.

Член 4

Техниките за деактивирање на огненото оружје се применуваат и на онеспособување на заменливи цевки, кои технички се поврзани со огненото оружје што треба да се деактивира и се наменети да бидат вградени во тоа оружје.

Член 5

За огненото оружје, деактивирано во согласност со техниките за деактивирање пропишани во овој правилник, од страна на Министерството за внатрешни работи по извршена проверка на деактивираното оружје, се издава потврда за деактивирање на огнено оружје.

Образецот на потврдата од ставот 1 на овој член, е даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

По извршената проверка деактивираното огнено оружје се означува од страна на овластено службено лице на Министерството за внатрешни работи со заедничка единствена ознака MKD/MOI 20_, при што MKD претставува ознака за службена меѓународна ознака на земјата на онеспособување, MOI претставува ознака за симбол на субјектот кој го потврдува онеспособувањето на огненото оружје и 20_ претставува ознака за годината на онеспособување.

Целосната ознака се става само на рамот на огненото оружје, додека ознаката за онеспособување и земјата на онеспособување ќе бидат поставени на сите други основни компоненти.

Член 7

При деактивирањето на огненото оружје се оневозможува расклопување на основните компоненти на огненото оружје со заварување, поврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.

Во однос на цврстината на влошките, субјектот кој го врши онеспособувањето гарантира дека употребените осовини/завртки/прачки со различен профил и други средства имаат цврстина од најмалку 40 HRC (мерка за цврстина за заварување) и дека материјалот што се користи за заварување гарантира трајна и ефикасна врска.

Член 8

Техниките за деактивирање на огненото оружје кои треба да се применат за различни видови на огнено оружје, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-69980/1
9 септември 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр. 1



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 51-а став 4 од Законот за оружјето, Министерството за внатрешни работи издава

ПОТВРДА ЗА ДЕАКТИВИРАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Број на потврда: _____

Име на субјект кој го спровел онеспособувањето: _____

Земја: _____

Датум/година на сертификација на онеспособувањето: _____

Производител на онеспособено огнено оружје: _____

Тип: _____

Марка/Модел: _____

Калибар: _____

Фабрички број на оружјето: _____

Забелешки: _____

EU MKD/MOI 20____
Датум

име, презиме и потпис на одговорното лице

НАПОМЕНА: Оваа потврда е важен документ. Сопственикот на онеспособеното огнено оружје мора да ја чува. Основните компоненти на онеспособеното оружје на кои се однесува оваа потврда се означени со службена инспекциска ознака; овие ознаки не смеат да се отстрануваат или да се менуваат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Фалсификувањето на оваа потврда преставува кривично дело

Прилог бр. 2

1. ПИШТОЛИ (ЕДНОСТРЕЛНИ, ПОЛУАВТОМАТСКИ)

1.1	Цевка: Да се пресече надолжно цевката, вклучувајќи го лежиштето на куршумот, доколку го има (ширина: > ½ калибар; должина: за жлебени цевки на пневматски оружја трипати подолго од должината на комората, а за нежлебени цевки двапати подолго од должината на комората).
1.2	Цевка: За сите пиштоли, освен оние со полнење со прекршување мора да има дупка на двете страни на комората преку сидовите и преку која треба да се вметне цврста челична осовина и безбедно да се завари (пречник > 50% од комора, најмалку 4,5 mm). Истата осовина може да се користи за прицврстување на цевката за механизмот за полнење. Алтернативно, завртка со големина на чаура мора да биде вметната во комората и цврсто да се завари.
1.3	Цевка: Да се отстрани уводната рампа за куршуми, доколку го има.
1.4	Цевка: Цевката мора да биде трајно прицврстена на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност. Осовината користена во операцијата 1.2 може да се употреби за оваа цел.
1.5	Цевка: За цевки кои се менуваат што не се содржани во пиштол, да се применат операциите од 1.1-1.4 и 1.19, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките на огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
1.6	Затворац/чело на завртка: Да се отстрани или скрати ударната игла.
1.7	Затворац/чело на завртка: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналната завртка. Материјалот мора да се отстрани од целата глава на затворацот. Сите навртки за заклучување мора да се отстранат или значително да се ослабнат.
1.8	Затворац/чело на завртка: Да се завари дупката низ која поминува иглата.
1.9	Навлака: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналната завртка. Материјалот мора да се отстрани од целата површина.
1.10	Од навлакмата да се отстрани ударната игла.
1.11	Навлака: Да се отстранат елементите за забравување на навлакмата.
1.12	Навлака: Доколку е применливо, машински да се обработи точката на заклучување од внатрешната страна на навлакмата до отворот за исфрлање на чаури под агол од 45 до 75 степени.
1.13	Навлака: Доколку затворацот може да се извади од телото на навлакмата, онеспособениот затворац мора трајно да се прицврсти на телото на навлакмата.
1.14	Рам: Да се отстрани доводната рампа за куршуми, доколку ја има.
1.15	Рам/Сандак: Со машинска обработка да се отстранат најмалку 2/3 од лизгачките шини од двете страни на рамот.
1.16	Ударен механизам: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удирачот или затворацот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со заварување или епоксидна смола.
1.17	Ударен механизам: Ударниот механизам и/или неговото куќиште треба да се заварени на рамот на оружјето (во случај на челично куќиште) или да се залепат на сандакот/рамот со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер).
1.18	Автоматски систем: Да се уништи клипот за гас, цевка за гас и отвор за одвод на гасови со сечење или заварување.

1.19	Автоматски систем: Доколку нема клип за гас, да се отстрани цевката за гас. Доколку цевката на пиштолот се користи како клип за гас, да се завари онеспособената цевка на пиштолот на куќиштето. Во сите случаи каде што има, да се затвори отворот за гас на цевката на пиштолот со заварување.
1.20	Рам за куршуми: Да се завари рамот со точкасти варови или да се користат соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, во зависност од видот на оружје и материјалот за да се спречи отстранувањето на магацинот.
1.21	Рам за куршуми: Доколку недостасува рам, на негово место да се стават точкасти варови со заварување или да се употребат соодветни мерки или да се постави блокада за да се спречи вметнувањето на магацин.
1.22	Придушувач: Трајно да се спречи отстранување на придушувачот од цевката со употреба на цврста челична игла или со заварување, сврзување или со употреба на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, доколку придушувачот е дел од оружјето.
1.23	Придушувач: Да се отстранат сите внатрешни делови, каде што е можно и нивните точки за прицврстување од придушувачот за да остане само цевка. Да се издупчат дупки, кои се со дијаметар поголем од калибарот на огненото оружје и со надолжен интервал од 3 cm (кратко огнено оружје) или 5 cm (долго огнено оружје), на куќиштето и да продираат во експанзивната комора. Или да се пресече надолжно најмалку 6 mm од задниот до предниот дел преку куќиштето и да продира во експанзивната комора.

2. РЕВОЛВЕРИ (СО БАРАБАН)

2.1	Цевка: Да се пресече надолжно (ширина > ½ калибар; должина: барем ½ од должината на цевката од преодниот конус).
2.2	Цевка: Мора да има дупка на двете страни на цевката (близу преодниот конус) и преку која мора да се вметне цврста челична осовина и да се завари безбедно (дијаметар > 50% калибар, мин 4,5 mm). Истата осовина може да се користи за прицврстување на цевката за механизмот за полнење. Како алтернатива, безбедно да се завари цврст челичен приклучок (должина: барем половина од должината на лежиштето на барабанот), во цевката почнувајќи од страната на барабанот.
2.3	Цевка: Цевката мора да биде трајно прицврстена на рамот со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност. Осовината користена во операцијата 2.2 може да се употреби за оваа цел.
2.4	Цевка: За цевки кои се менуваат што не се прицврстени на огненото оружје, да се применат операциите 2.1-2.3, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките на огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
2.5	Барабан: Да се отстранат сите внатрешни сидови од барабанот за минимум 2/3 од неговата должина со машинска обработка. Да се отстрани колку што е можно поголем дел од внатрешните сидови на барабанот, по можност до дијаметарот на куќиштето без да се пробие надворешниот сид.
2.6	Барабан: Каде што е можно, со заварување да се спречи отстранување на барабанот од рамот или да се преземат соодветни мерки како што е прикачување кое го оневозможува отстранувањето.
2.7	Барабан: За резервни барабани кои не се прицврстени на огненото оружје, да се примени операција 2.5. Освен тоа, прицврстувањето на барабанот на огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
2.8	Рам/Сандак: Дупката низ која поминува ударната игла да се прошири три пати повеќе од нејзината оригинална големина.
2.9	Рам/Сандак: Да се отстрани или скрати иглата.

2.10	Чкрапало: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удирачот, ударна игла или затворацот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на сандакот/рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со вар или епоксидна смола.
2.11	Чкрапало: Чкрапалото и/или неговото куќиште треба да се заварени на сандакот/рамот на оружјето (во случај на челичен рам) или да се залепат на сандакот/рамот со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер).
2.12	Придушувач: Трајно да се спречи отстранување на придушувачот од цевката со употреба на цврста челична игла или со заварување, сврзување или со употреба на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, доколку придушувачот е дел од оружјето.
2.13	Придушувач: Да се отстранат сите внатрешни делови, каде што е можно, и нивните точки за прицврстување од придушувачот за да остане само цевка. Да се издупчат дупки, кои се со дијаметар поголем од калибарот на огненото оружје и со надолжен интервал од 3 cm (кратко огнено оружје) или 5 cm (долго огнено оружје), на куќиштето и да продираат во експанзивната комора. Или да се пресече надолжно од најмалку 6 mm од задниот до предниот дел преку куќиштето и да продира во експанзивната комора.
3. ЕДНОСТРЕЛНО ДОЛГО ОРУЖЈЕ (КОЕ НЕ СЕ ПОЛНИ СО ПРЕКРШУВАЊЕ)	
3.1	Цевка: Да се пресече надолжно цевката вклучувајќи го лежиштето на куршумот, каде има (ширина: > ½ калибар; должина: за жлебени цевки три пати подолга од должината на комората, а за нежлебена цевка два пати подолга од должината на комората).
3.2	Цевка: Мора да има дупка на двете страни на комората преку сидовите и преку која треба да се вметне цврста челична осовина и безбедно да се завари (пречник > 50% од комора, најмалку 4,5 mm). Истата игла може да се користи за прицврстување на цевката за механизмот за полнење. Алтернативно, завртка со големина на чаура мора да биде вметната во комората и цврсто да се завари.
3.3	Цевка: Да се отстрани уводната рампа за куршуми, доколку има.
3.4	Цевка: Цевката мора да биде трајно прицврстена на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност. Иглата користена во операцијата 3.2 може да се употреби за оваа цел.
3.5	Цевка: За цевки кои се менуваат што не се прицврстени на огненото оружје, да се применат операциите 3.1-3.4, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките за огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
3.6	Затворац/чело на затворац: Да се отстрани или скрати иглата.
3.7	Затворац/чело на затворац: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналното чело на затворацот. Материјалот мора да се отстрани од целата глава на затворацот. Сите елементи на забравување мора да се отстранат или значително да се ослабнат.
3.8	Затворац/чело на затворацот: Да се завари дупката низ која поминува иглата.
3.9	Чкрапало: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удирачот, ударна игла или затворацот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на сандакот/рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со вар или епоксидна смола.
3.10	Чкрапало: Чкрапалото и/или неговото куќиште треба да се заварени на сандакот/рамот на оружјето (во случај на челичен рам) или да се залепат на сандакот/рамот со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер).

- 3.11 Придушувач: Трајно да се спречи отстранување на придушувачот од цевката со употреба на цврста челична игла или со заварување, сврзување или со употреба на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, доколку придушувачот е дел од оружјето.
- 3.12 Придушувач: Да се отстранат сите внатрешни делови, каде што е можно, и нивните точки за прицврстување од придушувачот за да остане само цевка. Да се издупчат дупки, кои се со дијаметар поголем од калибарот на огненото оружје и со надолжен интервал од 3 cm (кратко огнено оружје) или 5 cm (долго огнено оружје), на куќиштето и да продираат во експанзивната комора. Или да се пресече надолжно од најмалку 6 mm од задниот до предниот дел преку куќиштето и да продира во експанзивната комора.
4. ОГНЕНО ОРУЖЈЕ КОЕ СЕ ПОЛНИ СО ПРЕКРШУВАЊЕ (на пр. СО НЕЖЛЕБЕНА ЦЕВКА, СО ЖЛЕБЕНА ЦЕВКА, КОМБИНАЦИЈА НА НЕЖЛЕБЕНА И ЖЛЕБЕНА ЦЕВКА, СО ПАЃАЧКИ ИЛИ РОТИРАЧКИ БЛОК, КРАТКО И ДОЛГО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ)
- 4.1 Цевка: Да се пресече надолжно цевката вклучувајќи го лежиштето на куршумот, каде има (ширина: $> \frac{1}{2}$ калибар; должина: за жлебени цевки три пати подолга од должината на комората, а за нежлебена цевка два пати подолга од должината на комората). За огнено оружје без комора вклучено во цевката, да се пресече надолжно (ширина $> \frac{1}{2}$ калибар, должина: барем $\frac{1}{2}$ од должина на цевката од предниот конус).
- 4.2 Цевка: Цврсто поставен приклучок со кој барем $\frac{2}{3}$ од должината на комората треба безбедно да се завари во комората, и да биде поставен колку што е можно поблиску до затвораот.
- 4.3 Цевка: Да се отстрани уводната рампа за куршуми, доколку има.
- 4.4 Цевка: Цевката мора да биде трајно прицврстена на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
- 4.5 Цевка: За цевки кои се менуваат што не се прицврстени на огненото оружје, да се применат операциите 4.1-4.4, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките за огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
- 4.6 Чкрапало: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удираот, ударна игла или затвораот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на сандакот/рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со вар или епоксидна смола.
- 4.7 Чкрапало: Чкрапалото и/или неговото куќиште треба да се заварени на сандакот/рамот на оружјето (во случај на челичен рам) или да се залепат на сандакот/рамот со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер).
- 4.8 Акција: Машинско сечење на конус од минимум 60 степени (агол на врв) со цел да се добие основен дијаметар еднаков на барем 10 mm или дијаметар на главата на затвораот.
- 4.9 Акција: Да се отстрани ударната игла, да се прошири дупката за ударната игла со минимален дијаметар од 5 mm и да се завари дупката за ударната игла.
- 4.10 Придушувач: Трајно да се спречи отстранување на придушувачот од цевката со употреба на цврста челична игла или со заварување, сврзување или со употреба на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, доколку придушувачот е дел од оружјето.
- 4.11 Придушувач: Да се отстранат сите внатрешни делови, каде што е можно, и нивните точки за прицврстување од придушувачот за да остане само цевка. Да се издупчат дупки, кои се со дијаметар поголем од калибарот на огненото оружје и со надолжен интервал од 3 cm (кратко огнено оружје) или 5 cm (долго огнено оружје), на куќиштето и да продираат во експанзивната комора. Или да се пресече надолжно од најмалку 6 mm од задниот до предниот дел преку куќиштето и да продира во експанзивната комора.

5. РЕПЕТИРАЧКО ДОЛГО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ (СО НЕЖЛЕБЕНА ЦЕВКА, СО ЖЛЕБЕНА ЦЕВКА)

- 5.1 Цевка: Да се пресече надолжно цевката вклучувајќи го лежиштето на куршумот, каде има (ширина: $> \frac{1}{2}$ калибар; должина: за жлебени цевки три пати подолга од должината на комората, а за нежлебена цевка два пати подолга од должината на комората). За огнено оружје без комора вклучено во цевката, да се пресече надолжно (ширина $> \frac{1}{2}$ калибар, должина: барем $\frac{1}{2}$ од должина на цевката од предниот конус).
- 5.2 Цевка: Мора да има дупка на двете страни на комората преку сидовите и преку која треба да се вметне цврста челична осовина и безбедно да се завари (пречник $> 50\%$ од комора, најмалку 4,5 mm). Истата игла може да се користи за прицврстување на цевката за механизмот за полнење. Алтернативно, завртка со големина на чаура мора да биде вметната во комората и цврсто да се завари.
- 5.3 Цевка: Да се отстрани уводната рампа за куршум, доколку има.
- 5.4 Цевка: Цевката мора да биде трајно прицврстена на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност. Осовината користена во операцијата 5.2 може да се употреби за оваа цел.
- 5.5 Цевка: За цевки кои се менуваат што не се прицврстени за огненото оружје, да се применат операциите 5.1-5.4, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките на огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
- 5.6 Затворац/чело на затворац: Да се отстрани или скрати ударната игла.
- 5.7 Затворац/глава на завртка: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналот од челото на затворацот. Материјалот мора да се отстрани од целата глава на затворацот. Сите навртки за заклучување мора да се отстранат или значително да се ослабнат.
- 5.8 Затворац/чело на затворац: Да се завари дупката низ која поминува ударната игла.
- 5.9 Чкрапало: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удирачот, ударна игла или затворацот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на сандакот/рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со вар или епоксидна смола.
- 5.10 Чкрапало: Чкрапалото и/или неговото кукиште треба да се заварени на сандакот/рамот на оружјето (во случај на челичен рам) или да се залепат на сандакот/рамот со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер).
- 5.11 Рам: Да се завари магацинот со точкасти варови или да се користат соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, во зависност од видот на оружје и материјалот за да се спречи отстранувањето на магацинот.
- 5.12 Рам: Доколку недостасува магацин, на негово место да се стават точкасти варови со заварување или да се употребат соодветни мерки или да се постави блокада за да се спречи вметнувањето на магацин.
- 5.13 Рам: За тубуларни магацини, да се повлечат една или неколку цврсти челични осовини низ магацинот, комората и рамот поврзувајќи ги трајно меѓусебно. Да се прицврсти со заварување.
- 5.14 Придушувач: Трајно да се спречи отстранување на придушувачот од цевката со употреба на цврста челична игла или со заварување, сврзување или со употреба на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, доколку придушувачот е дел од оружјето.

- 5.15 Придушувач: Да се отстранат сите внатрешни делови, каде што е можно, и нивните точки за прицврстување од придушувачот за да остане само цевка. Да се издупчат дупки, кои се со дијаметар поголем од калибарот на огненото оружје и со надолжен интервал од 3 cm (кратко огнено оружје) или 5 cm (долго огнено оружје), на куќиштето и да продираат во експанзивната комора. Или да се пресече надолжно од најмалку 6 mm од задниот до предниот дел преку куќиштето и да продира во експанзивната комора.

6. ПОЛУАВТОМАТСКО ДОЛГО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ (СО НЕЖЛЕБЕНА ЦЕВКА, СО ЖЛЕБЕНА ЦЕВКА)

- 6.1 Цевка: Да се пресече надолжно цевката вклучувајќи го лежиштето на куршумот, каде има (ширина: $> \frac{1}{2}$ калибар; должина: за жлебени цевки три пати подолга од должината на комората, а за нежлебена цевка два пати подолга од должината на комората). За огнено оружје без комора вклучено во цевката, да се пресече надолжно (ширина $> \frac{1}{2}$ калибар, должина: барем $\frac{1}{2}$ од должина на цевката од предниот конус).
- 6.2 Цевка: Мора да има дупка на двете страни на комората преку сидовите и преку која треба да се вметне цврста челична осовина и безбедно да се завари (пречник $> 50\%$ од комора, најмалку 4,5 mm). Истата осовина може да се користи за прицврстување на цевката за механизмот за полнење. Алтернативно, завртка со големина на чаура мора да биде вметната во комората и цврсто да се завари.
- 6.3 Цевка: Да се отстрани полначот за куршум, доколку има.
- 6.4 Цевка: Цевката мора да биде трајно прицврстена на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност. Осовина користена во операцијата 6.2 може да се употреби за оваа цел.
- 6.5 Цевка: За цевки кои се менуваат што не се прицврстени на огненото оружје, да се применат операциите 6.1-6.4 и 6.12, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките на огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
- 6.6 Затворац/чело на затворац: Да се отстрани или скрати иглата.
- 6.7 Затворац/чело на затворац: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналната завртка. Материјалот мора да се отстрани од целото чело на затворацот. Сите навртки за заклучување мора да се отстранат или значително да се ослабнат.
- 6.8 Затворац/чело на затворац: Да се завари дупката низ која поминува иглата.
- 6.9 Чкрапало: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удирачот, ударна игла или затворацот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на сандакот/рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со вар или епоксидна смола.
- 6.10 Чкрапало: Чкрапалото и/или неговото куќиште треба да се заварени на сандакот/рамот на оружјето (во случај на челичен рам) или да се залепат на сандакот/рамот со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер).
- 6.11 Автоматски систем: Да се уништи клипот за гасна комора, цевка за гас и отвор за одвод на гасови со сечење или заварување.
- 6.12 Автоматски систем: Доколку нема клип за гас, да се отстрани гасна комора. Доколку цевката на пиштолот се користи како клип за гас, да се завари онеспособената цевка на пиштолот на куќиште. Во сите случаи каде што има, да се затвори отворот за гас на цевката на пиштолот со заварување.

6.13	Автоматски систем: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналната завртка. Материјалот мора да се отстрани од целата површина на затворацот и други делови така што затворацот е намален за барем 50 % од оригиналната маса. Затворацот мора да биде трајно прицврстен на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
6.14	Автоматски систем: Во случаи кога челото на затворацот е вградено во носачот на затворацот, носачот мора да се намали за минимум 50 %. Челото на затворацот мора да бидат трајно прицврстени на носачот и носачот мора да биде трајно прицврстен на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
6.15	Рам: Да се завари магацинот со точкасти варови или да се користат соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, во зависност од видот на оружје и материјалот за да се спречи отстранувањето на магацинот.
6.16	Рам: Доколку недостасува магацин, на негово место да се стават точкасти варови со заварување или да се употребат соодветни мерки или да се постави блокада за да се спречи вметнувањето на магацин.
6.17	Рам: За тубуларни магацини, да се провлечат една или неколку цврсти челични осовини низ магацинот, комората и рамот поврзувајќи ги трајно меѓусебно. Да се прицврсти со заварување.
6.18	Придушувач: Трајно да се спречи отстранување на придушувачот од цевката со употреба на цврста челична осовина или со заварување, сврзување или со употреба на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, доколку придушувачот е дел од оружјето.
6.19	Придушувач: Да се отстранат сите внатрешни делови, каде што е можно, и нивните точки за прицврстување од придушувачот за да остане само цевка. Да се издупчат дупки, кои се со дијаметар поголем од калибарот на огненото оружје и со надолжен интервал од 3 cm (кратко огнено оружје) или 5 cm (долго огнено оружје), на кукиштето и да продираат во експанзивната комора. Или да се пресече надолжно од најмалку 6 mm од задниот до предниот дел преку кукиштето и да продира во експанзивната комора.

7. АВТОМАТСКО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ: на пр. АВТОМАТСКИ ПУШКИ, (ПОД)МИТРАЛЕЗИ, АВТОМАТСКИ ПИШТОЛИ

7.1	Цевка: Да се пресече надолжно цевката вклучувајќи го лежиштето на куршумот, каде има (ширина: > ½ калибар; должина: за жлебени цевки три пати подолга од должината на комората, а за нежлебени цевка два пати подолга од должината на комората).
7.2	Цевка: Мора да има дупка на двете страни на комората преку сидовите и преку која треба да се вметне цврста челична игла и безбедно да се завари (пречник > 50% од комора, најмалку 4,5 mm). Истата игла може да се користи за прицврстување на цевката за механизмот за полнење. Алтернативно, завртка со големина на чаура мора да биде вметната во комората и цврсто да се завари.
7.3	Цевка: Да се отстрани полначот за куршум, доколку има.
7.4	Цевка: Цевката мора да биде трајно прицврстена на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност. Иглата користена во операцијата 7.2 може да се употреби за оваа цел.
7.5	Цевка: За цевки кои се менуваат што не се прицврстени на огненото оружје, да се применат операциите 7.1-7.3, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките на огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
7.6	Затворац/глава на завртка: Да се отстрани или скрати иглата.

7.7	Затворац/глава на завртка: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналната завртка. Материјалот мора да се отстрани од целата глава на затворацот. Сите навртки за заклучување мора да се отстранат или значително да се ослабнат.
7.8	Затворац/глава на завртка: Да се завари дупката низ која поминува иглата.
7.9	Навлака (за автоматски пиштоли): Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналната завртка. Материјалот мора да се отстрани од целата површина.
7.10	Навлака (за автоматски пиштоли): Да се отстрани иглата.
7.11	Навлака (за автоматски пиштоли): Да се отстранат навртките за заклучување во навлаката.
7.12	Навлака (за автоматски пиштоли): Доколку е применливо, машински да се обработи точката на заклучување од внатрешната страна на навлаката до отворот за исфрлање на чаури под агол од 45 до 75 степени.
7.13	Навлака (за автоматски пиштоли): Доколку затворацот може да се извади од телото на навлаката, онеспособениот затворац мора трајно да се прицврсти на телото на навлаката.
7.14	Рам/Сандак (за автоматски пиштоли): Да се отстрани полначот за куршум, доколку има.
7.15	Рам/Сандак (за автоматски пиштоли): Со машинска обработка да се отстранат најмалку 2/3 од лизгачките шини од двете страни на рамот.
7.16	Чкрапало: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удирачот, ударна игла или затворацот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на сандакот/рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со вар или епоксидна смола.
7.17	Чкрапало: Чкрапалото и/или неговото куќиште треба да се заварени на сандакот/рамот на оружјето (во случај на челичен рам) или да се залепат на куќиштето со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер).
7.18	Автоматски систем: Да се уништи клипот за гас, цевка за гас и отвор за одвод на гасови со сечење или заварување.
7.19	Автоматски систем: Доколку нема клип за гас, да се отстрани цевка за гас. Доколку цевката на пиштолот се користи како клип за гас, да се завари онеспособената цевка на пиштолот на куќиште. Во сите случаи каде што има, да се затвори отворот за гас на цевката на пиштолот со заварување.
7.20	Автоматски систем: Машинска обработка или отстранување на главата на затворац под агол помеѓу 45 и 75 степени, како што е мерено од аголот на оригиналната завртка. Материјалот мора да се отстрани од целата површина на затворацот и други делови така што затворацот е намален за барем 50 % од оригиналната маса. Затворацот мора да биде трајно прицврстен на огненото оружје со заварување; сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
7.21	Автоматски систем: Во случаи кога главите на завртките се вградени во носачот на затворацот, носачот мора да се намали за минимум 50 %. Главите на завртките мора да бидат трајно прицврстени на носачот и носачот мора да биде трајно прицврстен на огненото оружје со заварување, сврзување или со користење на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
7.22	Магацини: Да се завари магацинот со точкасти варови или да се користат соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, во зависност од видот на оружје и материјалот за да се спречи отстранувањето на магацинот.
7.23	Магацини: Доколку недостасува магацин, на негово место да се стават точкасти варови со заварување или да се употребат соодветни мерки или да се постави блокада за да се спречи вметнувањето на магацин.

7.24	Магацини: За тубуларни магацини, да се провлечат една или неколку цврсти челични игли низ магацинот, комората и рамот поврзувајќи ги трајно меѓусебно. Да се прицврсти со заварување.
7.25	Придушувач: Трајно да се спречи отстранување на придушувачот од цевката со употреба на цврста челична игла или со заварување, сврзување или со употреба на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност, доколку придушувачот е дел од оружјето.
7.26	Придушувач: Да се отстранат сите внатрешни делови, каде што е можно, и нивните точки за прицврстување од придушувачот за да остане само цевка. Да се издупчат дупки, кои се со дијаметар поголем од калибарот на огненото оружје и со надолжен интервал од 3 cm (кратко огнено оружје) или 5 cm (долго огнено оружје), на кукиштето и да продираат во експанзивната комора. Или да се пресече надолжно од најмалку 6 mm од задниот до предниот дел преку кукиштето и да продира во експанзивната комора.
8. ОРУЖЈЕ КОЕ СЕ ПОЛНИ ПРЕКУ УСТАТА НА ЦЕВКАТА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ОРУЖЈЕ СО ПОЛНЕЊЕ НА ПРЕКРШУВАЊЕ (ОСВЕН РЕВОЛВЕРИ КОИ СЕ ПОЛНАТ ПРЕКУ БАРАБАН)	
8.1	Цевка: Да се пресече надолжно цевката вклучувајќи ја комората на согорување, каде постои (ширина: $> \frac{1}{2}$ калибар; должина: три пати поголема од дијаметарот на куршумот). За огнено оружје без комора за согорување вклучена во цевката, да се пресече надолжно (ширина $> \frac{1}{2}$ калибар; должина: минимум $\frac{1}{2}$ од должина на цевката од предниот конус).
8.2	Цевка: За огнено оружје со комора за согорување во цевката, мора да има дупка на двата зида преку комората за согорување и преку која треба да се вметне цврста челична игла и безбедно да се завари (со дијаметар $> 50\%$ комора, min 4,5 mm). Истата игла може да се користи за прицврстување на цевката за механизмот за полнење. За огнено оружје без комора за согорување во цевката, безбедно заварена со цврст челичен приклучок (должина: најмалку два пати поголема од должината на дијаметарот на куршумот), во цевката од принудниот конус.
8.3	Цевка: За цевки кои се менуваат што не се прицврстени на огненото оружје, да се применат операциите 8.1-8.2, како што е применливо. Освен тоа, прицврстувањето на цевките на огнено оружје мора трајно да се оневозможи со сечење, заварување, сврзување или примена на соодветни мерки со еквивалентен степен на трајност.
8.4	Во случај на полнење со прекршување: Машинско сечење на конус од минимум 60 степени (агол на врв) со цел да се добие основен дијаметар еднаков на барем 10 mm или дијаметар на површината на затвораот.
8.5	Во случај на полнење со прекршување: Да се отстрани ударната игла, да се прошири дупката за ударната игла со минимален дијаметар од 5 mm и да се завари дупката за ударната игла.
8.6	Чкрапало: Да се гарантира уништување на физичката оперативна врска помеѓу чкрапалото и удираот, ударна игла или затвораот. Да се спои чкрапалото во внатрешноста на сандакот/рамот со заварување, каде што е применливо. Доколку таквото спојување на чкрапалото не е можно, да се отстрани чкрапалото и да се пополни просторот со вар или епоксидна смола.
8.7	Чкрапало: Чкрапалото и/или неговото кукиште треба да се заварени на сандакот/рамот на оружјето (во случај на челичен рам) или да се залепат на сандакот/рамот со лепило отпорно на висока температура (во случај на рам од лесен метал или полимер)
8.8	Цевчиња/дупки: Да се отстранат или заварат цевчињата, да се завари дупката.
8.9	Одделни (повеќекратни) комори за согорување (освен барабанот): За огнено оружје со одделни или повеќекратни комори за согорување, да се отстрани внатрешниот сид од комората за согорување за барем $2/3$ од нејзината должина со машинска обработка. Да се отстрани што е можно поголем дел од внатрешниот сид, по можност еднаков на дијаметарот на калибарот.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2762.

Врз основа на член 35 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 27/20), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА МЕРИЛА И МЕТОДИ ЗА КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА ТУТУНОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат мерилата и методите за квалитативна и квантитативна процена на тутунот.

Член 2

Мерилата и методите за квалитативна и квантитативна процена на необработениот тутун во лист се применуваат на:

- ориенталски ароматични тутуни кои ги опфаќаат типовите: прилеп, јака, цебел и басмак со нивните сорти со должина на листовите до 20 см;
- ориенталски дополнителни тутуни кои ги опфаќаат типовите: прилеп, јака, цебел и басмак со нивните сорти со должина на листовите над 20 см;
- полуориенталски тутун кој го опфаќа типот отља со неговите сорти и
- крупнолисни тутуни кои ги опфаќаат типовите: вирцинија и берлеј со нивните сорти.

Член 3

Класите на необработениот тутун во лист се утврдуваат врз основа на следните мерила за квалитативна процена на тутунот:

- инсерција (берба) која е група на листови кои потекнуваат од одредено место на тутунскиот страк. Листовите од една инсерција претставуваат еднороден материјал по однос на квалитетните својства. Вкупно собраните листови од стракот ги сочинуваат следните инсерции (берби): подбир, надподбир, долни средни, висински средни, горни средни, ковалама, подврв и врв;
- големина (должина) на листовите која е една од водечките показатели за процена на квалитетот на необработениот тутун по класи. Големината на листовите за поедини типови и класи на тутун е различна;

- зрелост (при процена на квалитетот на зелен тутун од типот вирцинија во техничка зрелост);

- бојата на листот која е една од основните органо-лептички показатели за определување на квалитетот на тутунот чии елементи се: изедначеност, тоналитет и интензитет;

- ткаеницата на листот која се изразува со следните показатели: нежна, помалку нежна (малку груба), груба, кожеста, празна, пополниа, полна, еластична, смолеста и уште смолеста;

- содржајност која претставува исхранетост на листот и состојба каде односот на минералните и органските материи е најповолен за технолошко искористување во фабрикацијата. Содржајноста се изразува со елементите: несодржајна, помалку содржајна, содржајна;

- миризливоста која е во тесна врска со ароматичноста и доколку тутунот е помиризлив, толку е поароматичен при пушењето. Кај ароматичните типови на тутун прилеп, јака, цебел и басмак, за одредени степени на миризливост се даваат следните термини: миризба силно изразена, миризба изразена, миризба слабо изразена и

- мани и оштетувања на листот кои претставуваат степен на деградација на квалитетот на тутунските листови. Тие се последица на механички повреди, технолошки грешки, делување на болести и штетници. Се разликуваат следните мани и оштетувања на тутунските листови: зеленчивост, презрелост, подгорелост, прегорелост, оштетување од зелена мрежа, оштетеност од басара, механичка оштетеност, оштетувања од болести и оштетувања од трипс.

Мерилата од ставот 1 на овој член, според типови и класи на тутун се дадени во Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Мерилата за квантитативна процена на необработениот тутун во лист се: апсолутна влага, содржината на песок и нетутунски материи.

Член 5

Необработениот тутун во лист што се откупува треба да содржи до 16% апсолутна влага, со исклучок на тутунот од типот берлеј каде апсолутната влага треба да биде до 20 %.

Необработениот тутун во лист кој содржи апсолутна влага од 16% до 20% се откупува, со исклучок на тутунот од типот берлеј каде апсолутната влага треба да биде до 24%.

Разликата во процентот на утврдената влага од ставот 2 на овој член се одбива од нето тежината на тутунот во јарма балата/картонската кутија.

Неообработениот тутун во лист кој содржи над 20% апсолутна влага, како и над 24% апсолутна влага кај тутунот од типот берлеј, а особено вештачки влажениот тутун, не се проценува.

Неообработениот тутун во лист од сите типови тутун, со неисушени главни ребра не се проценува.

Методите за определување на апсолутна влага на тутунот се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Содржината на песокот и нетутунските материи (слама, текстил, пердуви, дрво, пластика, стакло, камен, метал, неживи инсекти и делови од нив) што се утврдуваат со вештачење или мерење, се одбиваат од нето тежината на тутунот во јарма балата/картонската кутија.

Методите за определување на содржината на песокот и нетутунски материи се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Механички оштетениот тутун се проценува според степенот на оштетеноста.

Член 8

Оштетеноста на лисната ткаеница кај тутунот како последица од болести, штетници и дефекти при сушењето се изразува во проценти. Процената на тутунот се врши според степенот на оштетеноста.

Член 9

Тутунот од производителот се проценува и откупува во јарма бала и/или картонска кутија како неообработен тутун.

Процената се врши на тутунски листови средени според инсерцијата (бербата), особините на ткаеницата на листот, бојата и степенот на изразените мани и оштетувања.

Средениот тутун, согласно став 2 од овој член, се откупува во јарма бала и/или картонска кутија и се проценува во една класа.

Член 10

Мувлосаниот тутун ги опфаќа листовите од сите инсерции, сите големини на листови, сите бои, мани и оштетеност на ткаеницата од сите степени на содржајност и ако е тутунот заразен од било која мувла.

Тутунот заразен или оштетен од мувла, без оглед дали оштетувањето се гледа или само се осетува со мирисот, се проценува и откупува како мувлосан тутун.

Член 11

Тутунот оштетен од ниски температури не се проценува.

Член 12

При откупот на неообработениот тутун во лист, ако инсерциите и класите се измешани, тутунот се проценува по најниската класа на листовите што се наоѓаат во јарма балата и/или картонската кутија.

Член 13

При пакувањето (врзувањето) на неообработениот тутун се користи материјал направен исклучиво од коноп, јута, памук или картонски кутии.

Во неообработениот тутун пакуван во јарма бали и картонски кутии не треба да има присуство на нетутунски материи.

Член 14

Утврдувањето на квалитативните својства на неообработениот тутун во лист се врши органолептички.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во лист („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/07, 144/10 и 20/11).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 29 -5880/3
2 септември 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Arjanit Hoxha, c.p.

Прилог 1

**МЕРИЛА ЗА КВАЛИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА НЕОБРАБОТЕНИОТ ТУТУН
ВО ЛИСТ НА ОРИЕНТАЛСКИТЕ АРОМАТИЧНИ ТИПОВИ ТУТУН:
ПРИЛЕП, ЈАКА, ЦЕБЕЛ И БАСМАК****КЛАСА I**

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Врв, подврв и ковалама.
Големина (должина) на листовите:	Должина на листовите до 12 см.
Боја:	Златножолта, портокалова, светлоцрвена, изедначена и сјајна.
Ткаеница на листот:	Многу нежна, фина, мрсна и еластична со тенко еластично ребро.
Содржајност:	Содржајни.
Миризливост:	Пријатна и интензивна миризливост.
Мани и оштетувања на листот:	Не треба да има никакви мани и оштетувања.

КЛАСА II

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Вистински средни листови, горни средни листови. Ковалама, подврв и врв.
Големина (должина) на листовите:	Вистински средни, горни средни листови и ковалама до 16 см. Подврв и врв до 14 см.
Боја :	Вистински средни, горни средни листови со жолта, портокалова, светло-црвена, сјајна и изедначена. Ковалама, подврв и врв со златножолта, портокалова, црвенкаста и изедначена.
Ткаеница на листот:	Нежна и еластична.
Содржајност:	Содржајни.
Миризливост:	Изразито миризливи.
Мани и оштетувања на листот:	За вистински средни листови и горни средни листови може да има механички оштетувања до 10% и оштетувања од болести и штетници до 5%. За другите инсерции во оваа класа може да има механички оштетувања до 15% и до 10% повреди од басара, болести и штетници. Тутунот не треба да има туѓи мириси и мувла.

КЛАСА III

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Натподбир, долни средни листови, вистински средни, горни средни листови, ковалама, подврв и врв.
Големина (должина) на листовите:	Натподбир до 16 см, долни средни и вистински средни листови до 20 см, горни средни листови до 18 см, ковалама до 16 см и подврв и врв до 14 см.
Боја:	Натподбир со жолта, жолто-зеленикава и зеленикава боја. Долни средни листови со светло-жолта, жолта, портокалова, црвеникава, светло-црвена, изедначена и сјајна до не многу сјајна, вклучувајќи и блага зеленкавост на листовите во нијанси. Вистински и горни средни листови со жолта, портокалова, црвеникава, помалку изедначена и сјајна, со блага зеленкавост на листовите. Ковалама, подврв и врв со потемна црвена и портокалова, неизедначена, без сјај, вклучувајќи и зеленкавост на листовите.
Ткаеница на листот:	Натподбир и долни средни листови, средно нежни и еластични. Вистински средни, горни средни, ковалама, подврв и врв помалку нежни, погуби, пополни и помалку еластични.
Содржајност:	Натподбир и долни средни листови, содржајни. Сите останати инсерции од оваа класа помалку содржајни.
Миризливост:	Натподбир и долни средни листови со мала пријатна миризливост. Сите останати инсерции од оваа класа со помала миризливост.
Мани и оштетувања на листот:	За натподбир може да има мани и оштетувања до 10%, за долни средни листови може да има мани и оштетувања до 20%. За останатите инсерции може да има механички оштетувања, оштетувања од болести и штетници и басара до 30%. Тутунот не треба да има туѓи мириси и мувла.

КЛАСА IV

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Подбир, натподбир, долни средни, вистински средни, горни средни листови, ковалама, подврв и врв.
Големина (должина) на листовите:	Сите инсерции со должина на листовите до 20см.
Боја:	Сите бои вклучувајќи темно црвена, зелена, кафеава и темно кафеава.
Ткаеница на листот:	Листови со сите својства на ткаеница (полна, груба, кожеста и празна).
Содржајност:	Сите степени на содржајност.
Миризливост:	Неизразена миризливост.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и оштетувања до 60%. Тутунот да е без туѓи мириси и без мувла

Прилог 2

**МЕРИЛА ЗА КВАЛИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА НЕОБРАБОТЕНИОТ ТУТУН
ВО ЛИСТ НА ОРИЕНТАЛСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ТУТУНИ:
ПРИЛЕП, ЈАКА, ЏЕБЕЛ И БАСМАК****КЛАСА I**

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Долни средни, вистински средни и горни средни листови
Големина (должина) на листовите :	Над 20 см.
Боја:	Жолта, портокалова, црвенкаста и светло црвена, сјајна и изедначена.
Ткаеница на листот:	Нежна и еластична.
Содржајност:	Содржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има механички оштетувања до 15% и мани и оштетувања од болести и штетници до 5%.

КЛАСА II

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Сите инсерции (берби).
Големина (должина) на листовите :	Над 20 см.
Боја:	Сите бои и нијанси, вклучувајќи ги и темните бои неизедначени и без сјај.
Ткаеница на листот:	Малку еластична, пополни, груба, кожеста и празна.
Содржајност:	Сите степени на содржајност.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има механички оштетувања, мани и оштетувања од болести и штетници до 60%.

Прилог 3
**МЕРИЛА ЗА КВАЛИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА НЕОБРАБОТЕНИОТ ТУТУН ВО ЛИСТ
НА ПОЛУОРИЕНТАЛСКИОТ ТУТУН ОД ТИПОТ ОТЉА**
КЛАСА I

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Долни средни, вистински средни листови, горни средни листови и подврв
Големина (должина) на листовите:	Со големина на листот над 20 см
Боја:	Лимонесто жолта, жолта, жолто-портокалова, портокалова до портокалова-црвенкаста, сјајна и изедначена.
Ткаеница на листот:	Нежна и еластична со средна материјалност.
Содржајност:	Содржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Не треба да има никакви мани и оштетувања.

КЛАСА II

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Надподбир, долни средни, вистински средни, горни средни листови, подврв и врв.
Големина (должина) на листовите:	Сите големина на листот
Боја:	Надподбир со лимонесто жолта, жолта сјајна и изедначена, останатите инсерции со жолто-портокалова, портокалова, отворено црвена, помалку сјајна и изедначена.
Ткаеница на листот:	Нежна, помалку нежна и еластична.
Содржајност:	Содржајни до помалку содржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Не треба да има никакви мани и оштетувања кај надподбирот, а кај другите инсерции може да има механички оштетувања, презреаност и зеленкавост до 15%.

КЛАСА III

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Подбир, надподбир, долни средни, вистински средни, горни средни листови и подврв и врв
Големина (должина) на листовите:	Сите големина на листот
Боја:	Лимонесто жолта портокалова, светлоцрвена и црвена, помалку изедначена.
Ткаеница на листот:	Помалку нежна и помалку еластична.
Содржајност:	Помалку содржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Не треба да има никакви мани и оштетувања кај подбирот, за надподбир, долни средни, вистински средни листови може да има механички оштетувања, подгореност и прегореност до 15%. За другите инсерции може да има мани и оштетувања, презреаност и мала зеленкавост до 30%.

КЛАСА IV

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Сите инсерции.
Големина (должина) на листовите:	Сите големини
Боја:	Сите бои и нијанси, вклучувајќи ги и темните бои неизедначени и без сјај, освен темно мрка.
Ткаеница на листот:	Груба, празна и кожеста
Содржајност:	Несодржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и механички оштетувања до 60%.

Прилог 4

**МЕРИЛА ЗА КВАЛИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА НЕОБРАБОТЕНИОТ ТУТУН ВО ЛИСТ
НА КРУПНОЛИСНИОТ ТУТУН ОД ТИПОТ ВИРЏИНИЈА**
КЛАСА I

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Долни средни, вистински средни и горни средни листови.
Големина (должина) на листовите:	Големина на листот над 38 см.
Боја:	Листови со лимонесто жолта, жолта, златно жолта, портокалова до портокалова- црвена боја, сјајна и изедначена, без зеленкаста нијанса.
Ткаеница на листот:	Нежна, еластична со набрана (кадрава) површина и со помалку изразено ребро.
Содржајност:	Содржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Не треба да има никакви мани и оштетувања.

КЛАСА II

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Надподбир, долни средни, вистински средни, горни средни листови и подврв.
Големина (должина) на листовите:	Големина на листот над 32 см.
Боја:	Листови со лимонесто жолта, светло жолта, жолта, портокалова, светло црвенкаста боја, помалку сјајна и помалку изедначена, помалку изразена.
Ткаеница на листот:	Нежна, еластична површина, а кај надподбир помалку рапава површина.
Содржајност:	Содржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и оштетувања до 15%.

КЛАСА III

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Подбир, надподбир, долни средни, вистински средни, горни средни листови, подврв и врв.
Големина (должина) на листовите:	Големина на листот над 28 см, а за подбир и врв над 25см.
Боја:	Листови, со црвена, затворено црвена, зеленкава, затворено жолта, бледо до затворено портокалова боја неизедначена и без сјај, а за подбир отворено жолта боја, изедначена до помалку изедначена.
Ткаеница на листот:	Помалку нежна и помалку еластична.
Содржајност:	Малку содржајни до средно содржајни.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и оштетувања до 30%.

КЛАСА IV

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Сите инсерции.
Големина (должина) на листовите:	Сите големина над 25 см.
Боја:	Сите бои и нијанси.
Ткаеница на листот:	Груба, нееластична, полна, кожеста со мазна површина.
Содржајност:	Несодржајни
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и оштетувања од 30 % до 50 %.

Прилог 5

МЕРИЛА ЗА КВАЛИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА ЗЕЛЕН ТУТУН ВО ЛИСТ НА
КРУПНОЛИСНИОТ ТУТУН ОД ТИПОТ ВИРЏИНИЈА

КЛАСА I

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Долни средни, вистински средни, горни средни листови.
Големина (должина) на листовите:	Над 40 см.
Зрелост:	Технички зрели листови.
Боја:	Жолто зеленкаста.
Ткаеница на листот:	Нежна, тенка, набрана.
Мани и оштетувања на листот:	Не треба да има никакви мани и оштетувања.

КЛАСА II

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Надподбир, долни средни, вистински средни, горни средни листови и подврв.
Големина (должина) на листовите:	Над 35 см
Зрелост:	Технички зрели листови, незрели листови и листови со мала презрелост до 20 % од лисната површина.
Боја:	Жолто зеленкаста.
Ткаеница на листот:	Нежна, помалку нежна со поизразено ребро на лиската
Мани и оштетувања на листот:	За надподбир и подврв може да има механички оштетувања и подгореност до 10% и оштетувања од болести и штетници до 5%, а за останатите инсерции механички оштетувања до 20% и оштетувања од болести и штетници до 10%.

КЛАСА III

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Сите инсерции
Големина (должина) на листовите:	Над 25 см
Зрелост:	Технички незрели листови
Боја:	Зеленкаста, шарена, џафераста.
Ткаеница на листот:	Груба, дебела.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има механички оштетувања до 50% и оштетувања од болести и штетници до 30%.

Прилог 6
**МЕРИЛА ЗА КВАЛИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА НЕОБРАБОТЕНИОТ ТУТУН ВО ЛИСТ
НА КРУПНОЛИСНИОТ ТУТУН ОД ТИПОТ БЕРЛЕЈ**
КЛАСА I

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Долни средни и вистински средни листови.
Големина (должина) на листовите:	Над 40 см.
Боја:	Светлокафеава, кафеавоцрвенкаста до отворено костенлива со сите нијанси, изедначена по целата површина на листот.
Ткаеница на листот:	Тенка, нежна, еластична, содржајна со порозна структура.
Мани и оштетувања на листот:	Не треба да има мани и механички оштетувања.

КЛАСА II

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Надподбир, долни средни, вистински средни и горни средни листови.
Големина (должина) на листовите:	Над 35 см
Боја:	Жолтокафеава, кафеава, отворено костенлива до костенлива со сите нијанси.
Ткаеница на листот:	Тенка, нежна, еластична и содржајна.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и механички оштетувања до 15%.

КЛАСА III

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Подбир, надподбир, долни средни, вистински средни, горни средни листови и подврв.
Големина (должина) на листовите:	Над 30 см.
Боја:	Светло костенлива со сите нијанси.
Ткаеница на листот:	Тенка, нежна кај подбирот, а за другите инсерции помалку нежна, помалку еластична и помалку содржајна.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и механички оштетувања до 30%.

КЛАСА IV

Квалитативни показатели	Особини на листовите
Инсерција (берба):	Сите инсерции.
Големина (должина) на листовите:	Сите големини.
Боја:	Сите бои кои отстапуваат од основната костенлива боја.
Ткаеница на листот:	Слабо еластична до нееластична груба, полна и несодржајна.
Мани и оштетувања на листот:	Може да има мани и механички оштетувања до 60% .

Прилог 7**МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АПСОЛУТНА ВЛАГА НА ТУТУНОТ**

Апсолутната влага на необработениот тутун во лист што се откупува, се определува со инструменти влагомери според следните методи:

1. принцип на електричен отпор или
 2. принципот блиска инфрацрвена рефлексија (НИР).
-
1. Мерењето влага со апарати кои работат на електричен отпор се изведува на следниот начин: две електроди се сместуваат во тутунот од јарма балата, картонската кутија или во група листови земени од нив. Потоа настанува пуштање на нисконапонска електрична струја која минува преку електродите во тутунот, при што апаратите веднаш преку посебна скала ја покажуваат влагата.
 2. Мерењето влага со апарати кои работат на принципот блиска инфрацрвена рефлексија се изведува на следниот начин: на примерокот тутун сместен во јарма бала или картонска кутија се проектираат мерните зраци кои ги емитува инструментот, а потоа истиот инструмент ги мери одбиените зраци. Самиот инструмент ја пресметува разликата и добиената вредност како проценти на влага се покажува на дисплејот од апаратот.

Прилог 8

**МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ПЕСОКОТ
И НЕТУТУНСКИТЕ МАТЕРИИ****-Метод за определување на содржината на песокот**

Се зема средна проба од 100 g тутунски листови со влажност која е во моментот на откупот. Се внимава да не отпаднат залепените честички од песок. Се ставаат на горното сито и се поклопуваат со горниот капак. Ако листовите се подолги од 30 cm се сечат попречно на две половини.

По отсејување во времетраење од 3 min, се запира, листовите се превртуваат за да се отсејат честичките од песок кои се наоѓаат од горната страна на листот и повторно следи отсејување во времетраење од 3 min. Отсејувањето трае вкупно 6 min. Песочинките, поминати низ двете сита, се наоѓаат во долниот капак.

Фракцијата која преминува низ ситото со дијаметар на отворите од 3,15 mm и останува на ситото со дијаметар на отворите од 1 mm, не се мери. Таа се состои од ситни откrhoци од тутун, добиени за време на пресејувањето и затоа не се зема во предвид.

За мерење се зема фракцијата што останува на долниот капак (под ситото од 1 mm) и таа содржина го претставува количеството на песок.

Се пресметува според формулата:

$$X = \frac{b * 100}{a}$$

каде што:

X-содржина на песок, %;

a- маса на земената проба, g;

b-маса на песокот, g.

Содржината на песок во тутунот се изразува на една децимала.

Мерењата се изведуваат на вага со точност од 0,1 g.

-Метод за определување на содржината на нетутунските материи

Нетутунските материи при откупот на тутунот кои се различни остатоци од органско и неорганско потекло (слама, текстил, пердуви, дрво, пластика, стакло, камен, метал, неживи инсекти и делови од нив) се мерат на вага со точност од 0,1 g. и се пресметуваат како процентуално учество во нето тежината на тутунот од паковната единица каде се најдени.

Се пресметува според формулата:

$$X = \frac{b * 100}{a}$$

каде што:

X-содржина на нетутунски материи, %;

a- маса на земената проба, g;

b-маса на нетутунски материи, g.

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2763.

Врз основа на член 136 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18 став 4 точка 6 од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 11.6.2020 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се утврдува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.

Член 2

Трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата се утврдуваат во зависност од реалните административни трошоци (трошоци за работењето на членовите на работните тела, стручните лица ангажирани како надворешни соработници, административните работници на Комората) и материјални трошоци (набавка на хартија, обрасци и друг канцелариски материјал, печатење и изработка на лиценца) за спроведување на постапката за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа, и тоа за:

- издавање на лиценца - 3.500,00 денари,
- издавање на лиценца – дупликат, во случај кога е оштетена, изгубена или уништена – 1.000,00 денари,
- издавање на лиценца во случај на промени во личните податоци – 1.000,00 денари,
- продолжување на лиценца - 2.000,00 денари,
- обновување на лиценца – 3.000,00 денари.

Издавањето на лиценца за работа во случаи кога таа е згрешена не се наплатува.

Член 3

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/09).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиената согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-256/4
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт **Имер Имери**, с.р.

2764.

Врз основа на член 261, став 4, од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16) Собранието на Фармацевтската комора на Македонија на седницата одржана на ден 11.6.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ, ПРОДОЛЖЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти).

Член 2

Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа (во натамошниот текст: регистар) претставува посебна матична евиденција на фармацевтите со лиценца за работа.

Регистарот го води Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора).

ІІ. ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ

Член 3

Регистарот се води рачно во посебна книга во правоаголна форма со димензии 40 x 30 сантиметри, на која на насловната страница во горниот лев агол стои: „Фармацевтска комора на Македонија“, а во средината стои: „Регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа“.

Пред почетокот на водењето на регистарот страниците се нумерираат и се забележува вкупниот број на страници.

Нумерираната страница од став 2 на овој член се заверува со печат на Комората и со потпис на лицето овластено за водење на регистарот.

Редниот број од регистарот претставува основен регистарски број на лиценцата за работа.

Регистарот може да се води и во електронска форма во изготвен апликативен програм како составен дел на регистарот на фармацевти.

ІІІ. СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ

Член 4

Регистарот ги содржи следните податоци за фармацевтот и за лиценцата:

- име, име на родителот и презиме,
- датум и место на раѓање,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),

- основен регистарски број и подброј и период на важност на издадената лиценца за работа,
- основен регистарски број и подброј и период на важност на привремено продолжената лиценца за работа,
- основен регистарски број и подброј и период на важност на обновената лиценца за работа,
- основен регистарски број и подброј и период за кој е привремено одземена лиценцата за работа,
- основен регистарски број и подброј и датум на трајно одземената лиценца за работа,
- забелешка (се внесуваат други податоци во врска со лиценцата за работа).

IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ

Член 5

Податоците од член 4 на овој правилник во регистарот ги внесуваат овластени лица од стручната служба на Комората.

Запишувањето на податоците во регистарот се врши по службена должност.

Член 6

Исправката при погрешно запишување на податоците во регистарот се врши така што со црвено мастило преку погрешно напишаниот текст се повлекува тенка линија за да остане читлив првобитно напишаниот текст и над неа се запишува точниот текст.

Член 7

Комората обезбедува заштита од неовластен пристап, менување и губење на податоците во регистарот според прописите за заштита на личните податоци.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на издадени, продолжени, обновени и одземен лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр.84/06).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-256/5
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт **Имер Имери**, с.р.

2765.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Македонија на седницата одржана на ден 11. 6. 2020 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти), како и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа.

Член 2

Лиценца за работа се издава, продолжува, обновува и одзема под услови пропишани во Законот за здравствената заштита и на начин утврден со овој правилник.

Член 3

Издадените, привремено продолжените, обновените, повторно стекнатите и одземените лиценци за работа се евидентираат во Регистарот на издадени, продолжени, обновени и одземен лиценци за работа (во натамошниот текст: Регистар), што го води Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора).

II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 4

На фармацевт кој го завршил своето образование на високообразовните институции во Република Северна Македонија, Комората му издава лиценца за работа на писмено барање кон кое се приложува:

- диплома за завршено високо образование од областа на фармацијата,
- уредно пополнета книшка за помината пробна работа и
- уверение за положен стручен испит.

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Член 5

На фармацевт со завршено високо образование, извршена пробна работа и положен стручен испит во странство, Комората му издава лиценца за работа на писмено барање кон кое се приложува:

- решение за призната високообразовна квалификација од областа на фармацијата,
- решение за призната помината пробна работа и
- признат положен стручен испит.

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Член 6

На фармацевт кој се стекнал со лиценца за работа во странство, Комората му издава лиценца за работа на писмено барање кон кое покрај доказите од член 5 на овој правилник се приложува и препорака од Комората во која членувал и доказ за претходно работно искуство во фармацевтската дејност.

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Член 7

На фармацевт - странски државјанин, Комората му издава лиценца за работа на писмено барање кон кое се приложува:

- доказ за одобрен престој во Република Северна Македонија издаден од надлежен државен орган,
- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган,
- решение за призната високообразовна квалификација од областа на фармацијата,
- решение за призната помината пробна работа и признат положен стручен испит,
- доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, во согласност со планот и програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на фармацевтите, и
- доказ за познавање на македонскиот јазик (потврда од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот).

Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Во лиценцата за работа на странски државјанин како време на важење на лиценцата за работа се наведува времето на важење на одобрението за престој во Република Северна Македонија и истата се продолжува со поднесување на доказ за продолжување на престојот издаден од надлежен орган.

Седумгодишниот период на важење на лиценцата за работа од став 3 на овој член почнува од датумот на почеток на важност на првата лиценца.

Член 8

Лиценца за работа во одредена специјалност Комората издава на писмено барање кон кое освен доказите, наведени во членовите 4, 5, 6 или 7 на овој правилник, се приложува и доказ за положен специјалистички испит.

Во лиценцата за работа се наведува гранката на специјализацијата.

Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

III. НАЧИН НА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 9

Привремено продолжената лиценца за работа, во случаи регулирани со Законот за здравствената заштита, го содржи истиот регистарски број и периодот за кој е продолжена.

IV. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 10

Лиценцата за работа се обновува на писмено барање кое се поднесува најмногу шест, а најмалку три месеци пред истекот на датумот на важење на лиценцата.

Кон барањето од став 1 на овој член фармацевтот приложува:

- доказ дека во периодот на важење на лиценцата за работа се стекнал со соодветен број на бодови во согласност со Правилникот за облиците на континуирано

стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за работа на фармацевтите, и

- доказ дека најмалку 60 % од времето на важење на лиценцата за работа работел во фармацевтската дејност.

Доказите од став 2 на овој член се поднесуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Обновената лиценца за работа го содржи истиот регистарски број и новиот период на важење.

V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 11

По правосилноста на решението за привремено, односно трајно одземање на лиценцата за работа, во случаи регулирани со Законот за здравствената заштита, оригиналниот примерок на издадената лиценца за работа се враќа во Комората и се огласува како неважечки документ во Службен весник на Република Северна Македонија на товар на Комората.

За привремено или трајно одземената лиценца за работа се известуваат надлежните државни органи и установата во која е вработен фармацевтот.

VI. НАЧИН НА ПОВТОРНО СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 12

При повторно стекнување со лиценца за работа, во случаи регулирани со Законот за здравствената заштита, кон барањето се поднесува уверение за положен испит за дополнителна проверка на стручните знаења и способности.

Во случаите од став 1 на овој член се издава лиценца за работа со нов регистарски број и период на важење.

Член 13

Барањата за издавање, привремено продолжување, обновување и повторно стекнување со лиценца за работа со приложените докази се поднесуваат до Комората.

Барањата од став 1 на овој член се разгледуваат од страна на Комисија за лиценци за работа (во натамошниот текст: Комисија) која изготвува стручно мислење за исполнување или неисполнување на условите за издавање, привремено продолжување, обновување, повторно стекнување, односно привремено или трајно одземање на лиценцата за работа.

VII. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 14

Лиценцата за работа се издава на образец A4 формат, кој е составен дел на овој правилник и од горе-надолу го содржи следниот текст: горе во средина „Република Северна Македонија“, под него „Фармацевтска комора на Македонија“, па под него во средина „Лиценца за работа“, потоа под него стои место за внесување на податоците за „име, име на родител и презиме“, па следи текстот „здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата е стручно оспособен/а за самостојно вршење на фармацевтска

дејност согласно прописите во Република Северна Македонија“. Под него во средина следи текстот: „Регистарски број“ со место за впишување на бројот на лиценцата, под него стои текстот „Лиценцата за работа важи од“ со место за внесување на датумот од кога почнува важноста на лиценцата и текстот „до“ со место за внесување на датумот на важење на лиценцата. Во долната десна страна следи текстот „Претседател на Комисија за лиценци за работа“ со место за потпис на претседателот на Комисијата за лиценци за работа, а во долната лева страна следува текстот Претседател на Фармацевтска комора на Македонија“ со место за потпис на претседателот. Во средина долу, помеѓу двата потписи, стои „М.П.“ со место за сув жиг на Комората.

Доколку се издава лиценца за одредена специјалност, областа на специјализацијата се пишува под личните податоци за фармацевтот.

Член 15

Лиценците се изготвуваат во еден оригинален примерок и се потпишуваат од претседателот на Комората и претседателот на Комисијата за лиценци за работа.

По потпишувањето на лиценцата, овластените лица од стручната служба на Комората ставаат печат на Комората во форма на сув жиг во кружна форма, на кој е втиснат текстот „Фармацевтска Комора на Македонија“ и отпечаток од Ескулаповиот знак – змија обвиткана околу стап.

Член 16

Во случај лиценцата за работа да се загуби, уништи или оштети, на барање на фармацевтот се издава друг примерок со назнака „дупликат“, а текстот „дупликат“ се пишува под текстот „лиценца за работа“.

Кон барањето за издавање на лиценца за работа - дупликат се приложува потврда дека лиценцата за работа е огласена за неважечка во „Службен весник на Република Северна Македонија“, поради губење, уништување односно оштетување.

Во случај на оштетување на лиценцата, кон барањето за издавање на лиценца за работа - дупликат се приложува и оштетената лиценца.

Лиценцата за работа - дупликат го содржи истиот основен регистарски број и подброј, истиот временски период на важење и се потпишува од актуелните потписници во време на потпишувањето.

По конечноста на решението, текстот на примерокот на оштетената лиценца за работа се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „лиценцата е поништена“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.

Член 17

Кога на лиценцата за работа е констатирана грешка, на барање на фармацевтот се издава нов примерок од лиценцата за работа.

Згрешениот примерок се приложува кон барањето за издавање на нов примерок од лиценцата за работа.

Згрешената лиценца за работа се огласува за неважечка во „Службен весник на Република Северна Македонија“, поради грешка, при што трошоците за огласувањето паѓаат на товар на Комората.

Новиот примерок на лиценцата за работа го содржи истиот основен регистарски број освен кога е згрешен регистарскиот број, различен подброј, истиот временски период на важење и се потпишува од актуелните потписници во време на потпишувањето.

По конечноста на решението, текстот на примерокот на згрешената лиценца за работа се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „лиценцата е поништена“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.

Член 18

Во случај на промени во личните податоци на фармацевтот, на барање на фармацевтот се издава нов примерок од лиценцата за работа.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложуваат издадената лиценца за работа и доказот за промената на личните податоци на фармацевтот.

Кон барањето од став 2 на овој член се приложува и потврда за објава во Службен весник на Република Северна Македонија дека лиценцата е огласена за неважечка поради промена на личните податоци на фармацевтот.

Во новиот примерок на лиценцата за работа се внесуваат променетите лични податоци на фармацевтот, истиот основен регистарски број, различен подброј, преостанатиот временски период на важење и се потпишува од актуелните потписници во време на потпишувањето.

По конечноста на решението, текстот на примерокот на неважечката лиценца за работа се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „лиценцата е поништена“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Постапките за издавање, продолжување, обновување односно одземање на лиценца за работа започнати пред влегување во сила на овој правилник ќе се довршат според Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр.4/07 и 26/11).

Лиценците за работа издадени во согласност со образецот утврден во правилникот од став 1 на овој член важат до истекот на времето наведено во образецот.

Член 20

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр.4/07 и 26/11).

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-256/6
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт **Имер Имери**, с.р.

Република Северна Македонија

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

(име, име на родител и презиме)

(област на специјализација)

здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата е стручно оспособен/а за
самостојно вршење на фармацевтска дејност согласно прописите во
Република Северна Македонија

Регистарски број _____

Лиценцата за работа важи од _____ до _____

Претседател на Фармацевтската комора на
работа,
Македонија,

Претседател на Комисија за лиценци за

(М.П.)

2766.

Врз основа на член 120, став 2, од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтска комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтска комора Македонија на седницата одржана на ден 11.6.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ВО ОДНОС НА ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТНОТО ИСКУСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат поблиските критериуми во однос на образованието и работното искуство што треба да ги исполнуваат едукаторите под чиј надзор се спроведува пробната работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: едукатори).

Член 2

Едукаторите ја спроведуваат пробната работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти) според планот и програмата за пробна работа.

II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ**Член 3**

Едукаторот е здравствен работник со високо образование од областа на фармацијата под чиј надзор се спроведуваат содржините од планот и програмата за пробна работа на фармацевтите за полагање на стручен испит.

За едукатор се определува фармацевт кој ги исполнува следните критериуми:

- да има завршено високо образование од областа на фармацијата,
- да има положен стручен испит, лиценца за работа и најмалку 10 години работно искуство по добивањето на лиценцата за работа,

- за вештините од планот и програмата за пробна работа за кои се неопходни специјалистички знаења и вештини, да има лиценца за работа, соодветна здравствена специјализација и најмалку 5 години работно искуство од специјализацијата,

- да е во работен однос во здравствена установа на неопределено време за време на спроведувањето на едукацијата на фармацевтите, и

- да има сертификат за успешно помината обука за едукатор организирана од Комората.

Член 4

Исполнетоста на критериумите за едукатор ја утврдува Извршниот одбор на Фармацевтската комора на Македонија со одлука.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 5**

Постојните едукатори ќе ја спроведуваат пробната работа на фармацевтите до денот на донесување на одлуката од член 4 на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите што треба да ги исполнуваат здравствените установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/04).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-256/7
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт **Имер Имери, с.р.**

2767.

Врз основа на член 127, став 1, од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Македонија на седницата одржана на ден 11.6.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА
И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПО-
СОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА
ФАРМАЦИЈАТА, СОСТАВОТ НА ИСПИТНАТА
КОМИСИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПРОВЕРКАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, составот на Испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти).

Член 2

Дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, во случаи регулирани со Законот за здравствената заштита, поминуваат фармацевти странски државјани за добивање на лиценца за работа, фармацевти на кои им е привремено продолжена лиценцата за работа, фармацевти на кои привремено им е одземена лиценцата за работа и фармацевти кои повторно се стекнуваат со лиценца за работа.

II. ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА

Член 3

Дополнителната обука и проверката на стручните знаења и способности на фармацевтите се спроведува според Програма за дополнителна обука (во натамошниот текст: Програма) утврдена во овој правилник.

Член 4

Програмата за дополнителна обука ги опфаќа следните содржини:

1. Организација и управување со аптека,
2. Вештини за снабдување, складирање, издавање, примена на лекови и медицински средства со контрола на придружната документација,
3. Вештини за подготовка, означување, складирање, примена, издавање на галенски и магистрални производи како и управување со лабораториски расходен материјал;
4. Комуникациски вештини за ефикасна и професионална комуникација со пациентите, здравствените работници, соработниците и со пошироката јавност во писмен и устен облик на комуникација;

5. Вештини за примена на стручни знаења и способности при советувањето за фармакотерапијата и спроведување на фармацевтската грижа кај пациентите при издавање на лекови на рецепт, и лекови без рецепт, медицински средства и палета на други производи кои се во промет во аптеката;

6. Вештини за обука на пациентот за спроведување на самомедикација;

7. Вештини за препознавање на клинички значајни интеракции на лековите и дејствување со цел нивно избегнување;

8. Активно учествување при превенција на болести и зачувувањето на здравјето преку јавни здравствени иницијативи;

9. Вештини за користење на информатичката технологија и базата на податоци со цел унапредување на стручните знаења и самоедукацијата;

10. Примена на законски и етички начела на професијата при самостојна и тимска работа

11. Основи на фармаковигиланца и пријавување на несакани реакции;

12. Програми за обезбедување на квалитет (добра производствена практика, стандардни оперативни процедури);

13. Познавање на прописите за пропишување, изработка, снабдување, издавање, чување и документација за лекови кои содржат соединенија со јако, многу јако и опојно дејство и прекурзори

14. Управување со фармацевтски отпад;

15. Стручно и одговорно однесување во различни состојби и опкружувања (меѓупрофесионални собири, фармацевтски опкружувања, професионални организации и одбори);

16. Организација и управување со болничка аптека;

17. Вештини за снабдување, складирање, издавање (со двојна проверка) и примена на лекови и медицински средства со придружна документација, како и управување со фармацевтски отпад;

18. Вештини за изработка на спецификации за набавка на лекови и медицински средства (дијагностички тестови, рендген материјали, медицински инструменти, средства за дезинфекција, помагала, импланти, материјали за дијализа);

19. Вештини за формулирање, изработка, означување на магистралните и галенските производи и обезбедување на контрола на квалитет на истите од сопствена или надворешна лабораторија,

20. Вештини за фармацевтска грижа;

21. Вештини за ефикасна комуникација, советување и едукација на здравствените работници и на хоспитализираните пациенти за прашања поврзани со лековите и унапредувањето на здравјето;

22. Вештини за професионално извршување на работните задачи (прецизност, одговорност, лојалност, тимска работа, етика);

23. Вештини за учество во здравствените тимови за фармакотерапија, фармакоепидемиологија, фармаковигеланца и отстранување на фармацевтски отпад;

24. Вештини за правилно издавање на лековите до болничките одделенија со водење на документација, водење на книга за евиденција на лековите со опојно дејство и водење на лабораториски дневни;

25. Вештини за правилно користење на стручната литература што ја поседува болничката аптека како и вештини за правилно користење и примена на современи информатичко-технолошки системи;

26. Следење и изработка на документација за потрошувачката на лекови и медицински средства во болничката аптека и во болничките одделенија;

27. Примена на законските и етичките начела на професијата при самостојната и тимската работа;

28. Вештини за користење и работа со независните, објективните и клинички потврдени информации за лековите кои се темелат на начелата на медицина базирана на докази и фармација базирана на докази и нивно споделување со здравствените професионалци, пациенти и корисниците;

29. Знаења засновани на начелата за рационалната употреба на лековите, преку обезбедување на информации за фармацевтските и терапевтските аспекти на лековите при изборот на дозажната форма и дозажниот режим за постигнување на максимален ефект со минимални несакани ефекти;

30. Вештини за примена на системски пристап при одговарање на прашања поврзани со употребата на лековите;

31. Вештини за професионалните, етичките и правните стандарди кои треба да се исполнат при изготвувањето на различните типови на информации за лековите, во фармацевтскиот маркетинг, фармакоекономијата и во фармакоепидемиологијата;

32. Знаења за правилно функционирање на системот за фармаковигеланца;

33. Знаења за значењето на збирниот извештај на особините на лекот и внатрешното упатство;

34. Вештини за правилно менаџирање со терапијата со лековите и кај хоспитализираните и кај пациентите во аптеките од отворен карактер;

35. Изготвување и евалуирање на пишани информации за лековите;

36. Запознавање со вообичаените кратенки во медицинската терминологија (дијагнози, латински кратенки, синоними и друго);

37. Запознавање со етиологијата, патологијата, епидемиологијата, лабораториските вредности, клиничките манифестации, дијагностичирањето на различни болести и градење на стратегија за рационална терапија за пациент;

38. Вештини за користење на релевантни извори на информации за обезбедување на рационална фармакотерапија;

39. Индивидуализација на терапијата;

40. Рационална и ефикасна терапија кај специфични популациски групи на пациенти, бремени жени, новороденчиња, педијатрија и геријатрија;

41. Парентерална и ентерална исхрана;

42. Клиничка фармакокинетика, метаболизам на лековите, толкување на клиничките и лабораториските податоци, интеракции помеѓу лековите, несакани ефекти и грешки при примена на лековите и следење на фармакотерапијата;

43. Вештини за презентирање на клинички случај, изготвување на план и спроведување на фармацевтска грижа;

44. Фармакоекономски аспекти во рационалната фармакотерапија;

45. Запознавање со начелата за спроведување на претклинички, клинички испитувања и студии за био-еквивалентност;

46. Запознавање со прописи од областа на здравството: Закон за здравствената заштита, Закон за здравственото осигурување, Закон за лековите и медицинските средства, правилници и други подзаконски акти кои произлегуваат од законите од областа на здравството.

Дополнителната обука во согласност со содржините на Програмата од став 1 на овој член се спроведува во аптека и болничка аптека под надзор на едукатор, во траење од најмногу шест месеци.

Член 5

Фармацевт - странски државјанин за добивање на лиценца за работа поминува дополнителна обука која ги опфаќа содржините од Програмата во траење од 60 дена.

Член 6

Фармацевт со привремено продолжена лиценца за работа поминува дополнителна обука според Програмата во траење од 60 дена.

Член 7

Фармацевт на кој привремено му е одземена лиценцата за работа за повторно стекнување со лиценца за работа поминува дополнителна обука во согласност со Програмата во траење од 90 дена.

Член 8

Фармацевт кој не се стекнал со лиценца за работа по истекот на рокот утврден во член 134, став 1, од Законот за здравствената заштита, за повторно стекнување со лиценца за работа поминува дополнителна обука во согласност со Програмата во траење од 180 дена.

Член 9

Фармацевт кој ги исполнил условите за обновување на лиценцата за работа, но го пропуштил рокот за поднесување на барањето за обновување, за повторно стекнување со лиценца за работа поминува дополнителна обука во траење од 30 дена во делот прописи од областа на здравството, доколку од денот на истекот на важноста на лиценцата за работа до денот на поднесување на барањето за повторно стекнување со лиценца не поминало повеќе од шест месеци.

Во случаите од став 1 на овој член, доколку од денот на истекот на важноста на лиценцата за работа до денот на поднесување на барањето за повторно стекнување со лиценца поминало повеќе од шест месеци, дополнителната обука се спроведува во согласност со Програмата и изнесува 90 дена.

III. СОСТАВ НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

Член 10

Проверката на стручните знаења и способности на фармацевтите (во натамошниот текст: проверката) ја спроведува Фармацевтската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора) преку испитна комисија.

Испитната комисија со решение ја формира претседателот на Комората пред почетокот на секој испитен рок.

Комисијата се состои од три члена од кои двајца се фармацевти-специјалисти со важечка лиценца за работа – членови на Комората и со работно искуство најмалку пет години од издавањето на лиценцата за работа, и еден е дипломиран правник со положен правосуден испит и со работно искуство најмалку пет години во државен/јавен сектор или институции со јавни овластувања.

Испитната комисија подготвува испитни прашања, го спроведува полагањето, води записник за испитот и ги оценува резултатите од испитот.

Член 11

Стручните, административните и техничките работи за потребите на спроведувањето на испитот ги врши секретар на комисијата.

Секретарот утврдува дали се доставени потребните документи за исполнување на условите за полагање на испитот, ги подготвува досиејата, записниците и другите потребни материјали за полагањето, закажува термини за полагање, ги известува кандидатите, врши информатичко – техничка поддршка на испитот и други работи поврзани со полагањето на испитот.

Претседателот на Комората со решението за именување на претседателот и членовите на Комисијата го именува и секретарот на Комисијата од редот на вработените во стручната служба на Комората со завршено високо образование.

IV. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

Член 12

Полагањето на испитот за дополнителна проверка на стручните знаења и способности се изведува еднаш месечно.

По завршувањето на дополнителната обука кандидатите до Комората поднесуваат пријава за полагање на испит за дополнителна проверка на стручните знаења и способности кон која се приложува:

- уредно пополнета книшка за успешно завршена дополнителна обука (во оригинал или копија заверена на нотар).

- доказ за извршена уплата на средства за полагање на испитот.

Член 13

Испитот е составен од три дела и се изведува во три дена.

Првиот и вториот дел од испитот се изведуваат во просторија опремена со материјално – техничка и информатичка поддршка и интернет врска.

Третиот дел од испитот се изведува во аптека.

Член 14

Првиот дел од испитот – писмен тест, е проверка на теоретските основи на стручните знаења и вештини кои фармацевтите ги поминуваат во текот на дополнителната обука.

Писмениот тест се полага првиот ден, по електронски пат, со одговарање на прашања во вид на решавање на електронски тест, компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува самото софтверско решение од базата на прашања, најмногу 15 минути пред почетокот на испитот, за секој кандидат посебно.

По исклучок од став 2 на овој член, доколку полагањето на тестот не може да се спроведе по електронски пат (технички проблеми со софтверското решение, проблеми со интернет или други вонредни состојби,) тестот се полага писмено на печатена верзија на тестот за полагање.

Писмениот тест содржи 40 прашања, секое прашање носи по еден бод и се решава со избирање на еден точен одговор од понудените 5 можни одговори.

Првиот дел од испитот трае најмногу 60 минути и се смета за положен доколку кандидатот точно одговори на најмалку 60 % од прашањата, односно доколку се освоени најмалку 24 бода.

Резултатите од писмениот тест се соопштуваат на денот на полагањето.

Член 15

Вториот дел од испитот е проверка на практичните знаења и вештини преку анализа на случај.

Вториот дел од испитот се полага вториот ден, со извлекување на случај во затворен плик со печат од Комората и со одговарање на 3 прашања од кои секое носи по 10 бода.

Кандидатот писмено одговара на поставените прашања со користење на електронска информатичка поддршка за пребарување на податоци и други потребни информации од релевантни електронски бази на податоци.

По изготвување на писмениот одговор, членовите на Комисијата пристапуваат кон усно поставување на дополнителни прашања заради оценка на севкупното знаење на кандидатот од определена област.

Вториот дел од испитот трае најмногу 3 часа и се смета за положен доколку кандидатот на секое одделно прашање освои најмалку 6 бода, односно доколку се освоени најмалку 18 бода.

Член 16

Третиот дел од испитот е проверка на практичните знаења и вештини од областа на аптекарско работење преку анализа на случај.

Третиот дел од испитот се полага третиот ден, со извлекување на комбинација на рецепти во затворен плик со печат од Комората и со одговарање на 3 прашања од кои:

- првото прашање е од областа на аптекарското работење и опфаќа: анализа на рецепт, идентификување и решавање на проблем, издавање на лекови и медицински средства, комуникација и советување на пациент, интеракции и контраиндикации, идентификување и пријавување на несакани ефекти, управување со терапија,

- второто прашање е од областа на подготовка и издавање на магистрални и галенски препарат,

- третото прашање е од областа на прописите во здравството.

Секое прашање носи по 10 бода.

По изготвување на писмениот концепт, членовите на Комисијата пристапуваат кон усно испрашување на кандидатот.

Третиот дел од стручниот испит трае најмногу 2 часа и се смета за положен ако кандидатот на секое одделно прашање освои најмалку 6 бода, односно доколку се освоени најмалку 18 бода.

Член 17

Кандидатите кои полагаат само прописи од областа на здравството, испитот го полагаат само во облик на писмен тест во согласност со член 13 на овој правилник од базата на прашања од областа на здравството.

Член 18

Резултатите од вториот и третиот дел од испитот се соопштуваат во рок од три дена по завршување на полагањето.

Испитот се смета за положен доколку кандидатот ги положи сите три дела.

Доколку кандидатот не го положи првиот дел од испитот - писмениот тест, нема право да ги полага останатите делови од испитот.

Ако кандидатот не го положи вториот или третиот дел од испитот, неположениот дел може да го полага во првата наредна сесија.

Ако кандидатот, кој не го положил вториот или третиот дел од испитот, не се јави или не го положи неположениот дел во првата наредна сесија, се смета дека не го положил испитот во целост.

Кандидатот, во случаите од став 5 на овој член, и кандидатот кој нема да го положи првиот дел од испитот може да се пријави на повторно полагање на испитот после една испитна сесија.

Член 19

Комората води евиденција за полагањето на испитот за дополнителна проверка на стручните знаења и способности и за издадените уверенија.

V. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА

Член 20

На кандидатот кој го положил испитот, Комората му издава уверение за положен испит за дополнителна проверка на стручните знаења и способности на образец бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Уверението од став 1 на овој член се печати на хартија со жолта боја А4 формат, и го содржи следниот текст од горе-надолу: во средина горе стои „Република Северна Македонија“, под него „Фармацевтска комора на Македонија“, под него во горниот десен агол место за регистарски број и датум, под него на средина стои текстот „Врз основа на член 20 став 1 од Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на фармаци-

јата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.) Фармацевтската комора на Македонија издава“, под него на средина со големи букви стои „уверение“, под него на средина место за име, име на родител и презиме, под него следи текстот „роден/а (ден, месец, година), во ,место и држава“ со место за впишување на податоците, под него „полагаше испит за дополнителна проверка на стручните знаења и способности за здравствени работници со високо образование од областа на фармацијата на ден“ со место за впишување на датум, па следува текстот „пред Испитна комисија на Фармацевтската комора на Македонија“. Под него во нов ред стои текстот „Според оценката на Испитната комисија кандидатот го положи испитот“, а во долниот лев агол стои „Претседател на Фармацевтска комора на Македонија“, потоа во долниот десен агол „Претседател на испитна комисија“ и помеѓу двата потписа во средината се остава место за печат од Комората.

Член 21

Уверението за положен испит за дополнителна проверка на стручни знаења и способности се издава во еден оригинален примерок.

Во случај Уверението да се загуби, уништи или оштети, на барање на фармацевтот се издава друг примерок со назнака „дупликат“ и текстот се пишува под текстот „Уверение“.

Кон барањето за издавање уверение-дупликат се приложува потврда дека уверението е огласено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за неважечко поради губење, уништување, односно оштетување.

Во случај на оштетување, кон барањето за издавање уверение - дупликат се приложува и оштетеното уверение.

Уверението-дупликат го содржи истиот основен регистарски број и подброј и се потпишува од претседателот на Комората.

По конечното на решението, текстот на примерокот на оштетеното уверение се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „уверението е поништено“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.

Член 22

Кога на Уверението за положен стручен испит е констатирана грешка, на барање на фармацевтот се издава нов примерок од уверението.

Згрешениот примерок се приложува кон барањето за издавање на нов примерок од уверението.

Згрешеното уверение се огласува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за неважечко поради грешка при што трошоците за огласувањето паѓаат на товар на Комората.

Новиот примерок на уверението го содржи истиот основен регистарски број освен кога е згрешен регистарскиот број, различен подброј, и се потпишува од претседателот на Комората.

По конечното на решението, текстот на примерокот на згрешеното уверение се прецртува со две дијагонални црвени линии преку кои се става штембил со текст „уверението е поништено“, отисок од печатот на Комората и се чува во досието на фармацевтот.

Член 23

Фармацевтската комора на Македонија води евиденција за полагањето и резултатите од испитот за дополнителна проверка на стручни знаења и способности за здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата, како и за издадените уверенија.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБАИ

Член 24

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката („Службен весник на Република Македонија“, бр.84/06).

Постапките започнати пред влегување во сила на овој правилник ќе се довршат според Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката („Службен весник на Република Македонија“, бр.84/06).

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-256/8
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт **Имер Имери**, с.р.

Образец бр. 1

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈАБр. _____
_____ 20____ г.

Врз основа на член 20 став 1 од Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката („Службен весник на Република Северна Македонија”, бр. _____), Фармацевтската комора на Македонија издава

УВЕРЕНИЕ

(име, име на родител и презиме)

роден-а (ден, месец, година) _____

во _____, држава _____

(место)

полагаше испит за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности за здравствени работници со високо образование од областа на фармацијата на ден _____ пред испитна комисија на Фармацевтската комора на Македонија.

Според оценката на Испитната комисија кандидатот го положи испитот.

Претседател на Фармацевтска
комора на Македонија

(мп)

Претседател на испитна комисија

2768.

Врз основа на член 129, став 4, од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) и член 18, став 4, точка 6, од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/12 и 79/16), Собранието на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11. 6. 2020 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИТЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И БОДОВИТЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА****I. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со правилникот за облиците на континуираното стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачите на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата (во натамошниот текст: фармацевти) се утврдуваат: начелата, облиците и областите на стручното усовршување, стекнувањето на бодовите, распоредувањето и бодирањето на облиците на стручното усовршување, критериумите за избор на спроведувачите, составот и постапката пред Комисијата за стручно усовршување на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата.

II. НАЧЕЛА НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ**Член 2**

Начела на стручно усовршување на фармацевтите се:

- достапност на облиците за стручно усовршување на сите фармацевти,
- еднаква примена на стекнатите знаења и вештини во процесот на стручно усовршување од страна на фармацевтите при вршењето на фармацевтската дејност во пракса,
- научна основаност и современост на стручно усовршување и информираност за новите светски достигнувања во областа на фармацевтските и здравствените науки,
- оспособеност на фармацевтите спрема светските стандарди,
- слободен избор во процесот на стручно усовршување, односно право и можност на избор на содржината и формата на стручното усовршување.

III. ОБЛИЦИ И ОБЛАСТИ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ**Член 3**

Фармацевтот може да го избере обликот и областа на стручно усовршување во согласност со овој правилник.

Член 4

Облици на стручно усовршување на фармацевтите се:

1. Стручен состанок А, Б и Ц,
2. Курсеви,
3. Други стручни состаноци,
4. Стручно усовршување на далечина преку интернет со употреба на информатичка и комуникациска технологија (во понатамошниот текст: онлајн курсеви),
5. Студиски престој,
6. Публикации,
7. Постдипломски научни студии,
8. Постдипломски специјалистички студии,
9. Проекти за јавно здравје,
10. Пријавување на несакани ефекти на лек и медицинско средство,
11. Менторство,
12. Водење на пракса на студенти по фармација (дипломска пракса и пробна работа).

Член 5

Областите на стручно усовршување се класифицирани во две категории во зависност од важноста на вршењето на фармацевтските дејности.

Првата категорија на стручно усовршување ги опфаќа следните области:

1. Испитување и контрола на лекови,
2. Санитарна хемија,
3. Фармацевтска технологија,
4. Лековити растенија (фармакогнозија),
5. Клиничка фармација,
6. Фармакоинформатика (менаџмент со информации за лекови),
7. Токсиколошка хемија,
8. Аптекарска практика,
9. Клиничка лабораториска генетика,
10. Медицинска биохемија.

Втората категорија на стручно усовршување ги опфаќа следните области:

1. Фармацевтска регулатива,
2. Фитотерапија,
3. Козметологија,
4. Индустриска фармација,
5. Здравствен менаџмент и фармакоекономија,
6. Диететика,
7. Радиофармација,
8. Фармаковигиланца,
9. Комуникациски вештини,
10. Фармацевтска етика и деонтологија,
11. Фармакоепидемиологија,
12. Козметологија,
13. Храна и предмети од општа употреба,
14. Медицински производи/ортопедски помагала,
15. Хомеопатија,
16. Примена на стручни прописи во практиката,
17. Социјална фармација.

IV. СТЕКНУВАЊЕ НА БОДОВИ

Член 6

Фармацевтот го стекнал потребното ниво на стручност ако во период од седум години (во понатамошниот текст: период на лиценцата) обезбеди најмалку 140 бода од различни облици на континуирано стручно усовршување во согласност со одредбите на овој правилник.

Фармацевтот е должен стручно да се усовршува така што секоја година (сметайќи ја годината од датумот на последното издавање на лиценцата до истиот датум секоја наредна година, во рамките на седумгодишниот период) ќе стекнува најмалку 20 бода во согласност со бодовите утврдени во овој правилник.

Фармацевтот може да стекне најмногу 6 бода годишно, од облици на стручно усовршување, организирани од страна на работодавачот.

Ако во периодот на лиценцата се собрани повеќе од 150 бода, во следниот период на лиценцата можат да се пренесат најмногу 10 бода.

Член 7

Ако фармацевтот е оправдано спречен подолго време стручно да се усовршува (породилно отсуство, тешка болест итн.) може да биде ослободен од стекнување на бодови најмногу за три години, односно 60 бода.

Во случаите од став 1 на овој член фармацевтот поднесува барање за ослободување од стекнување на потребните бодови до Комисијата за стручно усовршување која донесува одлука во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

Против одлуката на Комисијата од став 2 на овој член може да се изјави приговор до Извршниот одбор на Комората во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.

По приговорот од став 3 на овој член Извршниот одбор на Комората донесува одлука во рок од 30 дена од денот на приемот на приговорот.

Одлуката на Извршниот одбор на Комората е конечна.

Кон барањето од став 2 на овој член се приложуваат докази за спреченоста за стручно усовршување.

V. РАСПОРЕДУВАЊЕ И БОДИРАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 8

Проверката на стручноста на фармацевтите за периодот на лиценцата се врши со оценување на стручното усовршување по системот за бодување.

Член 9

На еден облик на стручно усовршување, фармацевтот може да оствари бодови како активен (предавач) или пасивен учесник (слушател).

Комисијата ќе го оцени обликот на стручно усовршување кој обработува теми од член 5 на овој правилник, со следните бодови:

ТАБЕЛА 1 - СТРУЧЕН СОСТАНОК

А. ДОМАШНИ СОСТАНОЦИ, ДОМАШНИ СОСТАНОЦИ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

Вид на состанок	Опис на учество		Оценување во бодови	
			I категорија	II категорија
СТРУЧЕН СОСТАНОК А	АКТИВНО	Предавач/раководител со работилницата	до 10	до 8
		Постер-автор	до 8	до 6
		Постер-коавтори (вкупно*)	до 8	до 6
	ПАСИВНО		до 8	до 6
СТРУЧЕН СОСТАНОК Б	АКТИВНО	Предавач/раководител со работилницата	до 10	до 8
		Постер-автор	до 8	до 6
		Постер-коавтори (вкупно*)	до 8	до 6
	ПАСИВНО		до 6	до 5
СТРУЧЕН СОСТАНОК Ц	АКТИВНО	Предавач	до 5	до 4
		Постер-автор	до 4	до 3
		Постер-коавтори (вкупно*)	до 4	до 3
	ПАСИВНО		до 2,5	до 1,5

Б. МЕЃУНАРОДНИ СОСТАНОЦИ				
Вид на состанок	Опис на учество		Оценување во бодови	
			I. категорија	II. категорија
СТРУЧЕН СОСТАНОК А	АКТИВНО	Предавач/раководител со работилницата	од 6 до 12	до 5
		Постер-автор	до 5	до 4
		Постер-коавтори (вкупно*)	до 5	до 4
	ПАСИВНО		до 5	до 4
СТРУЧЕН СОСТАНОК Б	АКТИВНО	Предавач/раководител со работилницата	до 6	до 5
		Постер-автор	до 5	до 4
		Постер-коавтори (вкупно*)	до 5	до 4
	ПАСИВНО		до 4	до 3
СТРУЧЕН СОСТАНОК Ц	АКТИВНО	Предавач	до 6	до 5
		Постер-автор	до 5	до 4
	ПАСИВНО		до 3,5	до 2,5

Стручниот состанок А е стручен состанок кој трае најмалку еден или два дена, содржи најмалку две теми, а вклучува предавања, постер-презентации и работилници.

Стручниот состанок Б е стручен состанок кој трае најмалку 1 или 2 дена, содржи најмалку две теми, а вклучува предавања и постер на презентации или работилници.

Стручниот состанок Ц е стручен состанок во траење од еден до три дена, содржи една до три теми и вклучува најмалку три предавања дневно.

Предавањата на стручните состаноци не може да бидат пократки од 20 минути.

Домашниот состанок со меѓународно учество е состанок со една четвртина странски предавачи и може да се одржи на домашен или на странски јазик.

Меѓународниот состанок е стручен состанок на кој службен јазик е еден од светските јазици и на него учествуваат најмалку тројца истакнати странски стручњаци.

* „Вкупно“ значи дека утврдениот број на бодови се дели со бројот на коавтори на постерски работи.

ТАБЕЛА 2 – КУРСЕВИ

Вид на курсеви	Опис на учество	Оценување во бодови	
		I категорија	II категорија
ДОМАШНИ КУРСЕВИ	АКТИВНО	6 до 8	до 6
	ПАСИВНО	4 до 6	до 4
МЕЃУНАРОДНИ КУРСЕВИ	АКТИВНО	до 10	до 8
	ПАСИВНО	до 8	до 6

Курс е стручен состанок чиј стручен дел трае најмалку четири часа, а се состои од најмалку две предавања, расправи, работилници, односно проверки на знаење и обработува една или повеќе стручни теми.

Меѓународен курс е стручен состанок кој ја опфаќа дефиницијата на курсот, а на кој службен јазик е еден од светските јазици.

ТАБЕЛА 3 - ДРУГИ СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ

Вид на состанок	Опис на учество	Оценување во бодови	
		I категорија	II категорија
ПРЕДАВАЊЕ	АКТИВНО	до 3	до 2
	ПАСИВНО	до 0,5	до 0,4
РАБОТИЛНИЦА	АКТИВНО	до 3	до 2
	ПАСИВНО	до 1	до 0,8

Другите стручни состаноци опфаќаат предавање во траење од најмалку 45 минути и/или работилница во траење од најмалку два часа.

Резимеата од стручните состаноци наведени во табелите од овој член освен стручните состаноци А и Б наведени во Табела 1, мораат да имаат: вовед, цел на работа, методи, резултати, дискусија, заклучок, попис и кратка биографија на авторот, како и попис на користена литература.

Работилницата од Табела 1, 2 и 3 од овој член опфаќа интерактивна работа во групи до 20 учесници и раководител со работилницата.

ТАБЕЛА 4 - ОНЛАЈН КУРСЕВИ

Вид на состанок	Опис на учество	Оценување во бодови	
		I категорија	II категорија
ОНЛАЈН КУРС	АКТИВНО	до 3	до 2
	ПАСИВНО	до 1	до 1

Онлајн курсеви подразбираат учење со помош на компјутери и интернет во минимално времетраење од 30 минути. Секој онлајн курс мора да содржи проверка на знаење

ТАБЕЛА 5 - СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ

Престој во земјата или во странство	Оценување во бодови
Во земјата	Седмично до 5
Во странство	Седмично до 8

Под студиски престој се подразбира престој кој вклучува образование на факултет од областа на фармацијата, во земјата или во странство, во траење од најмалку седум дена.

ТАБЕЛА 6 - ПУБЛИКАЦИИ

Вид на публикации		Оценување во бодови	
		I категорија	II категорија
НАУЧНА РАБОТА	Научна работа објавена во списанија од изворната база на селективни терцијарни публикации: Current Contents (CC)	до 15	до 15
	Научна работа рецензирана, објавена во меѓународно списание	до 10	до 10
	Научна работа објавена во ActaPharmaceutica во фармацевтски билтен	до 10	до 10
	Рецензирана научна работа, објавена во зборник на трудови со меѓународен и домашен научен состанок од изворната база на селективни терцијарни публикации (суплементи на CC списанија)	до 5	до 5
	Рецензирана научна работа објавена во други списанија со назначена категоризација	до 4	до 4
	Рецензирана научна работа објавена во други списанија без назначена категоризација	до 2	до 2
СТРУЧНА РАБОТА	Стручна работа објавена во меѓународно списание	до 5	до 5
	Стручна работа објавена во домашно стручно списание	до 5	до 5
	Стручна работа објавена во зборник на трудови	до 3	до 3
	Ревизијален труд	до 10	до 10
	Преведувач на дело Стручна ревизија на превод	до 9	до 9
КНИГА	Оригинален автор	до 10	до 5
	Стручна ревизија на превод	до 3	до 3
	Оригинален автор на поглавје	до 5	до 4
	Преведувач на поглавје	до 3	до 3
	Уредник на книга	до 5	до 4
НАУЧНО/СТРУЧНО СПИСАНИЕ	Уредник на списание	годишно до 6	годишно до 6

ТАБЕЛА 7 - ПОСТДИПЛОМСКИ НАУЧНИ СТУДИИ

Опис на научен степен	Оценување во бодови
Магистер на науки	20
Доктор на науки	30

ТАБЕЛА 8 - ПОСТДИПЛОМСКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

Опис на стручен степен	Оценување во бодови
Здравствена специјализација	20
Академска специјализација	10

ТАБЕЛА 9 - ПРОЕКТИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Опис на соработка	Оценување во бодови
Раководител на проект или тим во проект	годишно до 8
Соработник во проект	годишно до 3

ТАБЕЛА 10 - ПРИЈАВУВАЊЕ НА НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ НА ЛЕК И МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО

Начин на пријавување	Оценување во бодови
Регистрирана пријава (доставување на извештај) за нус појава	2

Фармацевт врз основа на пријава на несакани ефекти на лек може да собере најмногу до 10 бодови годишно.

ТАБЕЛА 11 - МЕНТОРСТВО

Вид на менторство	Опис на соработка	Оценување во бодови
МЕНТОРСТВО НА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ	Главен ментор	10 бода за специјализант во годината на специјализирањето
	Ментор акредитиран едукатор	5 бода за специјализант во годината на специјализирањето
МЕНТОРСТВО НА ПРИПРАВНИЦИ	едукатор	годишно 2

ТАБЕЛА 12 - ВОДЕЊЕ НА ПРАКСА НА СТУДЕНТИ

Опис на соработка	Оценување во бодови
Водење на студентски практики на фармацевтските факултети	годишно 1 (независно од бројот на студенти)
Водење на стручно оспособување на студентите по фармација - пробна работа	годишно 5 (независно од бројот на студенти)

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИТЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 10

Стручното усовршување го организираат наставно-научни установи, стручни здруженија, државни органи, правни лица во областа на производството и прометот со лекови, здравствени установи и институции (во натамошниот текст: организатор).

Стручното усовршување го спроведуваат предавачи со соодветна стручна/научна подготовка од областите од член 5 на овој правилник.

Стручното усовршување може да го спроведуваат и предавачи со стручна/научна подготовка од други области во согласност со содржината на обликот на стручно усовршување.

Предавачите од став 2 и став 3 на овој член треба да имаат најмалку три години работно искуство во областа на својата стручна/научна подготовка.

VII. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 11

Годишниот план за стручно усовршување (во натамошниот текст: план) на предлог на Комисијата за стручно усовршување го донесува Извршниот одбор на Комората.

Комисијата од став 1 на овој член е должна да изработи предлог-годишен план за стручно усовршување за наредната година до 30 октомври во тековната година.

Врз основа на предлогот од ставот 2 на овој член Извршниот одбор на Комората е должен да го донесе годишниот план за стручно усовршување до 25 декември од тековната година за наредната година. Годишниот план се објавува на веб-страницата на Комората во декември од тековната за наредната година.

Предлози за годишниот план за стручно усовршување може да дадат органите и работните тела на Комората, фармацевтските здруженија, фармацевтските факултети, членовите на Комората, организаторите.

Член 12

Годишниот план за стручно усовршување треба да ги содржи темите на стручното усовршување, рамковните рокови, како и начините и местата на одржување на стручното усовршување.

VIII. КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 13

За оценување на облиците на стручно усовршување се формира Комисија за стручно усовршување (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата за стручно усовршување се состои од претседател и шест членови.

Еден од членовите на Комисијата треба да биде магистер по фармација вработен во болничка аптека.

Во случај кога претседателот на Комисијата или нејзин член е вклучен во стручното усовршување како организатор или предавач, ќе биде изземен од одлучување.

Комисијата полноважно работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половина од вкупниот број членови.

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

Комисијата донесува деловник за работа.

IX. ПОСТАПКА ПО БАРАЊЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 14

Барањето за оценување на стручно усовршување организаторот го поднесува најмалку 30 дена пред неговото одржување.

Образецот на барањето за оценување на стручното усовршување го изготвува Комисијата за стручно усовршување.

Кон барањето за оценување на стручно усовршување, организаторот треба да приложи документација во зависност од начинот на спроведување и видот на усовршувањето.

Со организаторот на стручното усовршување Комората склучува договор за меѓусебни права и обврски.

Договорот во име на Комората го склучува претседателот на Комората.

Извршниот одбор на Комората донесува одлука за висината на надоместокот за оценување на облиците на стручно усовршување.

Организаторот на стручното усовршување може на фармацевтот по завршување на стручното усовршување да му издаде потврда на негово барање.

Потврдата од ставот 7 на овој член мора да содржи: назив и седиште на организаторите на стручното усовршување, назив, датум и место на одржување на стручното усовршување, бројот на бодови одобрени од страна на Комората, потпис и печат на одговорното лице - организатор на стручното усовршување.

Член 15

Фармацевтот може да поднесе поединечно барање за оценување на стручно усовршување, според видот од член 9 од овој правилник, од табелата број 5 до табелата број 12.

По исклучок од став 1 на овој член фармацевтот може да поднесе поединечно барање за оценување на стручното усовршување од член 9 Табела 1 - Б - Меѓународни состаноци, ако барањето се однесува на стручни состаноци на фармацевтите.

Кон барањето од став 2 на овој член се приложува потврда од организаторите за учество на состанокот, програмата на состанокот и зборник на трудови.

Кон поединечното барање за оценување на стручно усовршување, фармацевтот приложува документација во зависност од видот на стручното усовршување.

Барањето од став 2 на овој член се поднесува во рамките на периодот на лиценцата во кој стручното усовршување е остварено.

Комисијата нема да ги разгледа поединечните барања ако фармацевтот веќе ја обновил лиценцата за работа.

Образецот на поединечното барање за оценување на стручното усовршување го изготвува Комисијата за стручно усовршување.

Член 16

Фармацевтот може на барање на организаторот да оствари бодови за активно учество на стручниот состанок ако стручниот состанок е бодуван од страна на Комисијата.

Во случајот од ставот 1 на овој член фармацевтот не е должен да поднесе поединечно барање за оценување на активно учество на стручното усовршување.

Член 17

Фармацевтот кој присуствувал на облик на стручно усовршување оценуван и вреднуван од Лекарската, односно од Стоматолошката комора на Македонија, може да оствари бодови ако стручното усовршување е од член 9 Табела 2 – Курсеви и обработува една или повеќе стручни теми од областите од член 5 од овој правилник.

Бодовите од став 1 на овој член се остваруваат со поднесување поединечно барање за оценување на стручното усовршување.

Кон барањето од став 2 на овој член се приложува доказ дека обликот на стручно усовршување е оценет и вреднуван од соодветната комора и програмата и содржината на стручното усовршување.

Член 18

Комисијата проверува дали барањето за оценување на стручното усовршување е комплетно.

Барањето за оценување на стручно усовршување е комплетно ако ја содржи документацијата утврдена во член 20 и член 21 од овој правилник.

Доколку Комисијата утврди дека барањето за оценување на стручното усовршување е некомплетно, ќе побара од барателот да го дополни барањето во рок од 15 дена.

Доколку барателот не го дополни барањето за оценување на стручното усовршување во рок од 15 дена, Комисијата ќе го отфрли.

Отфрленото барање за оценување на стручно усовршување не може повторно да се поднесе пред истекување на 15 дена од денот на отфрлањето.

При повторно поднесување на отфрлено барање за оценување на стручно усовршување, барателот повторно ги надоместува трошоците на оценувањето.

Комисијата ќе го оценува стручното усовршување само ако стручното усовршување е достапно за сите фармацевти без оглед на местото на живеалиште, престојувалиште, вработување и сл.

Организаторот кон барањето за оценување на стручното усовршување приложува изјава за начинот на обезбедување на достапноста.

По поднесеното барање за оценување на стручното усовршување Комисијата донесува одлука во рок од 30 дена од денот на доставување на комплетното барање. Против одлуката на Комисијата може да се изјави приговор до Извршниот одбор на Комората во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката.

По поднесениот приговор, Извршниот одбор на Комората одлучува во рок од 30 дена.

Член 19

Фармацевт може да пристапи на онлајн курс предвиден за фармацевти.

Комората за спроведувањето на онлајн курс со организаторот што ги исполнува техничките и стручните услови ќе склучи договор за соработка, односно ќе ги утврди меѓусебните права и обврски.

Пред склучувањето на договорот, организаторот од став 2 на овој член е должен до Комисијата за стручно усовршување да достави проект за онлајн курс, кој мора да содржи тест за проверка на знаење со најмалку 10 прашања.

Процентот на успешно решени прашања се одредува за секој онлајн курс и не може да биде помал од 60 %.

Х. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 20

Документацијата која е потребна за поединечно барање за оценување на стручното усовршување на фармацевтите, во зависност од видот на стручното усовршување е:

ОБЛИК НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ	ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
I. СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ	
Студиски престој	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - фотокопија од потврдата за престој потпишана од страна на претставник на установата во која е извршен студискиот престој
II. ПУБЛИКАЦИИ	
Научна/стручна работа	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - импресум на списанието - фотокопија на резимето на работа - фотокопија од содржината на списанието
Книга	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - оригинален примерок на книгата или фотокопија на насловната страница, - импресум на книгата од која се достапни информации за авторот, издавачот, редакцијата и рецензентите, - фотокопија од содржината
<i>За авторство на поглавјата освен наведеното, потребно е да се достави</i>	- потврда од издавачот за авторство на поглавјето
Уредник на списание	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - импресум од списанието од кое се видливи податоците: наслов, ISSN, назив на издавачот, состав на редакцијата, податок за зачестеноста на изложувањата

III. ПОСТДИПЛОМСКИ НАУЧНИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ	
Магистериум или докторат по научна/универзитетска специјализација	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - фотокопија од потврдата од факултетот за стекнување на научна/стручна титула
IV СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА	
Специјалистички испит	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - фотокопија од потврдата за положен специјалистички испит
V ПРОЕКТИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	
	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - фотокопија од потврдата за соработка - програма и цели на проектот со временски рокови
VI МЕНТОРСТВО	
Менторство на специјализанти	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - фотокопија од решението на Министерството за здравство за избор на главен ментор
Водење на пракса на студенти по фармација (додипломска пракса и пробна работа)	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - доказ за избор на ментор/едукатор
Пријавување на несакани ефекти на лек и медицинско средство	- барање за поединечно оценување на стручното усовршување - доказ за извршено пријавување

Комисијата за стручно усовршување може да побара од надлежен орган извештај за пријавени несакани ефекти четири пати годишно.

Комисијата за стручно усовршување може да побара од фармацевтските факултети извештај за спроведената студентска пракса еднаш годишно.

Член 21

Организаторот на стручното усовршување во зависност од видот на стручното усовршување ја поднесува следната документација:

ВИД НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ	ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ А, Б И Ц	
Стручен состанок А, Б и Ц	- барање за оценување на стручното усовршување - програма на стручниот состанок - оригинален примерок од потврдата на организаторот
По одржување на стручниот состанок	- список на учесници на стручниот состанок (Листа на пасивни и Листа на активни учесници и ексел табела) - книга со резимеа/трудови
КУРСЕВИ	
Курс/Онлајн курс	- барање за оценување на стручното усовршување - попис на раководителите на работилницата и на предавачите (име и презиме, академски степен, вработување) - програма со распоред - резиме на предавањата и на работилниците - оригинален примерок од потврдата на организаторот - испитен формулар за проверка на знаењето на учесниците на курсот (доколку постои проверка на знаењето)
По одржување на курсот	- попис на учесниците кои успешно го завршиле курсот (Листа на пасивни и Листа на активни учесници како и ексел табела)
ОСТАНАТИ СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ	
Предавање	- барање за оценување на стручното усовршување - резиме на предавањата
Работилница	- барање за оценување на стручното усовршување - резиме на работилницата со име и презиме на раководителот и попис на учесниците по работилници
По одржување на стручниот состанок	- попис на учесниците на стручниот состанок (Листа на пасивни и Листа на активни учесници како и ексел табела)

Резимеата од стручните состаноци наведени во табелата на овој член треба да имаат вовед, цел на работа, методи, резултати, дискусија, заклучок, попис и кратка биографија на авторот, како и попис на користена литература.

XI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Постапките по барањата за стручно усовршување, добиени во Комората пред влегувањето во сила на овој правилник, ќе се решаваат во согласност со прописот според кој е започната постапката.

Член 23

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за облиците на стручното усовршување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 103/07).

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-256/9
11 јуни 2020 година
Скопје

Фармацевтска комора на Македонија
Претседател
на Собранието на комората,
дипл. фармацевт **Имер Имери**, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020221

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.